

Финансиски извештаи

АЛБСИГ АД, Скопје

31 декември 2015 година

Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	3
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	6
Извештај за паричните текови	9
Извештај за промени во капиталот	11
Белешки кон финансиските извештаи	12

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите на Албсиг АД, Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Албсиг АД, Скопје ("Друштвото"), коишто ги сочинуваат извештајот за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2015 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените на капиталот, извештајот на паричните текови за годината што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие процени на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и за објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените процени направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

На 31 декември 2015 година, Друштвото пријави резерви за штети во износ од 206 милиони денари. За одредени претпоставки на раководството во врска со поединечни случаи на пријавени, а неликвидирани штети, вообичаено судски случаи кои беа вклучени во нашите примероци за штети нам не ни беше обезбедена доволна поткрепа. Дополнително, ние идентификувавме поединечни случаи на ненавремено евидентирање на штети. Како резултат на тоа, ние не бевме во можност да ја оцениме ефикасноста на системот на внатрешна контрола на Друштвото во врска со проценката на резервацијата за штети. Ние не бевме во можност да обезбедиме достатен и соодветен ревизорски доказ преку спроведување единствено на уштински постапки. Поради тоа, ние не бевме во можност да утврдиме дали се потребни дополнителни корекции во однос на направената резервација за штети на Друштвото. Нашето мислење за финансиските извештаи за претходната година исто така беше модифицирано поради можните ефекти во однос на ова прашање.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Албсиг АД Скопје на 31 декември 2015 година како и финансиската успешност и паричните текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Нагласување на прашања

Без дополнително да го квалификуваме нашето мислење, ние обрнуваме внимание на белешката 4.2 и белешката 31 кон финансиските извештаи на Друштвото, кои обелоденуваат дека на 31 декември 2015 година Друштвото не е усогласено со законската регулатива во однос на капиталот кој изнесува 177 милиони денари односно 2.874 илјади евра и е помал од потребниот износ на капитал од 3 милиони евра.


Овие услови посочуваат на постоење на материјална неизвесност која може значајно да влијае врз способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет без континуирана поддршка од матичната компанија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготовка на годишниот извештај за работењето во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работењето се извршени во согласност со МСР 720 и се однесуваат само на оцена на тоа дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година.

Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО Скопје


Владимир Соколовски

Управител

Скопје, 28 април 2016 година





Јасна Дуковска - Јегени
Овластен ревизор

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

	Број на белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
		2015	2014
АКТИВА			
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	6	1.623.466	1.893.774
1. Гудвил		-	-
2. Останати нематеријални средства		1.623.466	1.893.774
Б. ВЛОЖУВАЊА		458.106.919	440.683.613
ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	7	83.040.566	73.055.514
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	7.1	83.040.566	73.055.514
1.1 Земјиште		-	-
1.2 Градежни објекти		83.040.566	73.055.514
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2.1 Земјиште		-	-
2.2 Градежни објекти		-	-
2.3 Останати материјални средства		-	-
ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ		15.333.996	17.289.725
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8	15.333.996	17.289.725
ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	9	359.732.357	350.338.374
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		154.888.943	154.808.999
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		154.888.943	154.808.999
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување		35.521.464	20.323.533
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		35.521.464	20.323.533
4. Депозити, заеми и останати пласмани		169.321.950	175.205.842
4.1 Дадени депозити		169.000.000	175.000.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 останати заеми		-	-
4.4 Останати пласмани		321.950	205.842
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-
ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	15	0	0
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија		-	-

2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	-	-	
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	-	-	
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	-	-	
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквизационата резерва	-	-	
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	-	-	
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	-	-	
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	-	-	
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	-	-	
1. Одложени даночни средства	-	-	
2. Тековни даночни средства	-	-	
Ѓ. ПОБАРУВАЊА	10	64.212.611	84.395.616
ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ		46.062.217	73.618.975
1. Побарувања од осигуреници		42.884.901	68.757.627
2. Побарувања од посредници		3.177.316	4.861.348
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-
ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Побарувања по основ на премија за сооосигурување и реосигурување		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА		18.150.394	10.776.641
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		12.706.726	9.181.348
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања		708.876	1.111.315
3. Останати побарувања		4.734.792	483.978
ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ			
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		16.229.086	17.645.053
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	11	8.170.226	11.532.256
1. Опрема		8.170.226	11.532.256
2. Останати материјални средства			
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	12	7.206.700	5.387.505
1. Парични средства во банка		6.927.493	5.340.312
2. Парични средства во благајна		279.207	47.193
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва			
4. Останати парични средства и парични еквиваленти			
ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		852.160	725.292
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		48.764.193	51.860.293
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини			
2. Одложени трошоци на стекнување	13	48.764.193	51.860.293
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци			
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ			
С. ВКУПНА АКТИВА		588.936.275	596.478.349
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА		3.696.083	3.690.547
ПАСИВА			
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	14	119.623.461	148.646.273
ЗАПИШАН КАПИТАЛ		184.034.083	184.034.083
1. Запишан капитал од обични акции		184.034.083	184.034.083
2. Запишан капитал од приоритетни акции		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал		-	-
ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		-	-
РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА		15.587.797	12.487.357
1. Материјални средства		15.587.797	12.487.357
2. Финансиски вложувања			
3. Останати ревалоризациони резерви			
РЕЗЕРВИ		-	-
1. Законски резерви		-	-
2. Статутарни резерви		-	-

3. Резерви за сопствени акции	-	-
4. Откупени сопствени акции	-	-
5 Останати резерви	-	-
НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	-	-
ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	47.875.167	50.185.766
ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	-	2.310.599
ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	32.123.252	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	76.993.375	36.888.840
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	15	366.232.523
Бруто резерви за преносни премии	160.181.182	186.601.799
Бруто математичка резерва	-	-
Бруто резерви за штети	206.051.341	183.754.047
Бруто резерви за бонуси и попусти	-	-
Бруто еквализациона резерва	-	-
Бруто останати технички резерви	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	-	-
1. Резерви за вработени		
2. Останати резерви		
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	366.402	570.302
1. Одложени даночни обврски	-	-
2. Тековни даночни обврски	366.402	570.302
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		
Ж. ОБВРСКИ	16	24.199.058
ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	907.991	2.341.206
1. Обврски спрема осигуреници	907.991	2.341.206
2. Обврски спрема застапници и посредници	-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-
ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	7.568.295	2.299.404
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	7.568.295	2.299.404
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	-
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	15.722.772	32.550.498
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	2.636.594	3.854.949
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	-	15.370.350
3. Останати обврски	13.086.178	13.325.199
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	1.521.456	2.825.980
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА		
И. ВКУПНА ПАСИВА	588.936.275	596.478.349
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	3.696.083	3.690.547

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

	Број на белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
		2015	2014
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		392.365.245	381.073.647
ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА	17	372.801.883	352.349.039
1. Бруто полисирана премија за осигурување		357.716.335	382.236.484
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија		(11.335.069)	(9.200.400)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија		26.420.617	(20.687.045)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување		-	-
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	18	9.242.770	11.218.793
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		-	-
2.1 Приходи од наемнини		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		-	-
3. Приходи од камати		8.622.736	10.566.979
4. Позитивни курсни разлики		14.892	324.978
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)		521.464	323.533
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка		83.678	3.303
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	3.303
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		83.678	-
6.3 Останати финансиски вложувања		-	-
7. Останати приходи од вложувања		-	-
ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	19	6.303.917	6.736.428
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	20	4.016.675	10.769.387
РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		424.488.497	377.636.604
НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	21	191.397.230	164.449.669
1. Бруто исплатени штети		178.500.166	124.776.605
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		-6.571.230	-12.534.529
3. Бруто исплатени штети - дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети - дел за реосигурување/ретроцесија		-2.829.000	-
5. Промени во бруто резервите за штети		22.297.294	52.207.593
6. Промени во бруто резервите за штети - дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети - дел за реосигурување		-	-
ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1 Промени во бруто еквизационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви Ы дел за соосигурување и реосигурување		-	-
ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-

1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот -
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот Ы1 дел за соосигурување и реосигурување -

ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ

4.804.154 3.027.324

1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот) -

2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) 22 4.804.154 3.027.324

НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

179.457.381 166.276.877

1. Трошоци за стекнување

23 106.223.809 98.841.892

- 1.1 Провизија 33.975.908 31.196.426

- 1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа 28.348.736 24.932.794

- 1.3 Останати трошоци за стекнување 40.803.065 45.788.363

- 1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-) 3.096.100 -3.075.691

2. Административни трошоци

24 73.233.572 67.434.985

- 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста 6.864.568 6.313.294

- 2.2 Трошоци за вработените 38.198.037 32.801.291

- 2.2.1 Плати и надоместоци 25.525.231 20.706.538

- 2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата 2.171.335 1.744.840

- 2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување 9.452.495 8.110.391

- 2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени

- 2.2.5 Останати трошоци за вработени 1.048.976 2.239.522

- 2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачи 1.912.196 1.127.226

- 2.4 Останати административни трошоци 26.258.771 27.193.174

- 2.4.1 Трошоци за услуги 17.361.863 16.067.518

- 2.4.2 Материјални трошоци 4.687.142 4.972.359

- 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето 4.209.766 6.153.297

ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА

282.008 291.579

1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста -

2. Трошоци за камати - 227.836

3. Негативни курсни разлики 282.008 63.743

4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност) -

5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба -

- 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба -

- 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) -

- 5.3 Останати финансиски вложувања -

6. Останати трошоци од вложувања -

ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

25 25.893.622 27.286.612

1. Трошоци за превентива -

2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување 25.893.622 27.286.612

ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА

26 9.525.255 6.183.789

ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА

27 13.128.847 10.120.754

- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ - 3.437.043

- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ 32.123.252 -

- ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА 28 - 1.126.444

- ОДЛОЖЕН ДАНОК -

- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ - 2.310.599

- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ 32.123.252 -

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 62 се одобрени од страна на Надзорниот Одбор на 9 април 2016 година и беа потпишани од страна на:

Арбен Брешани
Генерален Директор



Извештај за паричните текови

	Број на белешка	Тековна деловна година 2015	Претходна деловна година 2014
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		414.364.533	398.044.078
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси		371.220.761	357.217.023
2. Премија за реосигурување и ретроцесија		-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети		2.829.000	-
4. Примени камати од работи на осигурување		-	-
5. Останати приливи од деловни активности		40.314.772	40.827.055
ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		(430.706.765)	(388.921.797)
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси		(185.830.230)	(132.262.924)
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија		(2.829.000)	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија		(6.077.811)	(6.900.300)
4. Надоместоци и други лични расходи		(65.447.219)	(56.466.780)
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување		(32.586.597)	(25.991.116)
6. Платени камати		-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки		(1.327.654)	(1.205.444)
8. Останати одливи од редовни активности		(136.608.254)	(166.095.233)
НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		-	9.122.281
НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		16.342.232	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		417.491.364	399.884.297
1. Приливи по основ на нематеријални средства		-	-
2. Приливи по основ на материјални средства		4.065.379	18.921.699
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		163.374.297	176.585.619
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани		238.420.871	193.810.000
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Приливи од камати		11.630.817	10.566.979
ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		(423.929.937)	(465.368.503)
1. Одливи по основ на нематеријални средства		(765.320)	(267.979)
2. Одливи по основ на материјални средства		(11.975.466)	(25.307.318)
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		(163.454.241)	(166.719.673)
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		(247.734.910)	(273.073.533)
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	-
НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		6.438.573	65.484.206
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		24.600.000	52.259.190
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		24.600.000	36.888.840
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски		-	15.370.350
ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски		-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции		-	-

3. Одливи по основ на исплата на дивиденда

	-	-
НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	24.600.000	52.259.190
НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	856.455.897	850.187.565
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	854.636.702	854.290.300
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	1.819.195	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	-	4.102.735
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	5.387.505	9.490.240
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	7.206.700	5.387.505

Извештај за промени во капиталот

За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитиран и акции	Резерви					Откупен и сопствен и акции	Ревалоризацио на резерва	Нераспределен а добивка (со знак -) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак -) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутар -ни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7-3+4+5+6	8	9	10	11	12-1+2-7-8-9-10-11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	184.034.083	-	-	-	-	-	-	-	-	(19.557.646)	(30.608.120)	133.848.317
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година ☐ исправено	II	184.034.083	-	-	-	-	-	-	-	-	(19.557.646)	-	133.848.317
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	12.487.357	-	2.310.599	14.797.956
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.310.599	-
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	12.487.357	-	-	12.487.357
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	12.487.357	-	-	12.487.357
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30.608.120)	-	(30.608.120)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30.608.120)	-	(30.608.120)
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	184.034.083	-	-	-	-	-	-	-	12.487.357	(50.185.766)	2.310.599	148.646.273
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	184.034.083	-	-	-	-	-	-	-	12.487.357	(50.185.766)	2.310.599	148.646.273
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Состојба на 1 јануари тековната деловна година ☐ преправено	VII	184.034.083	-	-	-	-	-	-	-	12.487.357	(50.185.766)	-	148.646.273
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32.123.252)	(32.123.252)
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32.123.252)	(32.123.252)
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100.440	-	-	3.100.440
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100.440	-	-	3.100.440
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.310.599	(2.310.599)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.310.599	(2.310.599)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	184.034.083	-	-	-	-	-	-	-	15.587.797	(47.875.167)	(32.123.252)	119.623.461

Белешки кон финансиските извештаи

1 Општи информации

Друштвото за осигурување Албсиг АД, Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото“) е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија во април 2007 година, со седиште на ул. “1737“ бр. 32, влез 1, локал 45 (Палата ЗУМ), 1000 Скопје.

Друштвото е основано од страна на Анонимно друштво за осигурување АЛБ Сигурацион АД, со седиште на адреса ул. Џорџ В. Буш бр.10 Тирана, Албанија кое поседува 100% од капиталот на Друштвото.

Друштвото е регистрирано за вршење на 11 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување на моторни возила, имот и одговорност кон трети лица.

Друштвото ги врши своите активности на територија на Република Македонија и со состојба на 31 декември 2015 година вработува 115 лица (2014: 112 лица).

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовка на овие финансиски извештаи. Утврдувањето на сметководствените политики на Друштвото се заснова на признаени, познати и практични искуства, на одредбите на Законот за супервизија на осигурување, Меѓународните стандарди за финансиско известување согласно Правилникот за водење на сметководство, Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, како и интерните правилници на Друштвото. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник број 28/2004 со измените 84/2005....192/2015), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство“ во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011, “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ (Службен весник број 169/2010 и 141/2013), и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување“ (Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011 и 187/2013).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2015 и 2014 година.

Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во апсолутни износи во македонски Денари. Известувачка и функционална валута на Друштвото е македонски Денар (МКД).

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен финансиските вложувања расположливи за продажба и земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста. Онаму каде што е неопходно, презентацијата за претходна година е прилагодена согласно промените на тековната година.

2.2 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од Раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

2.2. Користење на проценки и расудувања (продолжува)

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги предвид околностите и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на Раководството кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во Белешка 3.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат. Официјалните девизни курсеви важечки на 31 декември кои беа применети за прикажување на позициите во Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	2015 МКД	2014 МКД
1 ЕУР	61.5947	61.4814

2.4 Нематеријални средства

Нематеријалните средства кои се однесуваат на набавен софтвер за потребите на Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување доколку постојат.

Последователните издатоци се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати издатоци се признаваат во добивките и загубите како трошоци како што настануваат.

Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење од денот кога се расположливи за употреба. Годишната стапка на амортизација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период за софтверот изнесува 25%.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

2.5 Материјални средства

Признавање и мерење

Материјалните средства се состојат од недвижности и опрема. Недвижностите се евидентирани според нивната ревалоризирана вредност, утврдена по пат на проценка извршена од независен овластен проценител, намалена за акумулираната депрецијација И акумулираните загуби по оштетувања, доколку постојат. Зголемувањето на евидентираната вредност на недвижностите поради ревалоризацијата е признаено во корист на ревалоризационите резерви во рамките на капиталот на Друштвото. Кога овие средства се расходуват или продаваат, соодветниот дел од ревалоризационите резерви се пренесува во корист на задржаната добивка за периодот. Сите останати ставки на материјални средства се евидентирани по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и акумулираните загуби поради оштетувања, доколку постојат.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат на нето основа како “останати приходи” од дејноста во добивките и загубите.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во тековните добивки и загуби како трошоци како што настануваат.

Депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Компјутери	4 години
Мебел и опрема	5 години
Моторни возила	4 години

Методите на депрецијација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секој датум на известување.

2.6 Обезвреднување на нефинансиски средства

Сметководствените вредности на нефинансиските средства на Друштвото, се разгледуваат на секој датум на известување со цел да се определи дали постојат објективни докази за обезвреднување. Ако постои индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради обезвреднување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува како таква која генерира парични приливи од континуирана употреба кои што во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата на единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

2.6. Обезвреднување на нефинансиски средства (продолжува)

Надоместувачкиот износ на дадено средство или на единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минатите периоди се проценува на секој датум на известување заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, кога не би била признаена загуба поради обезвреднување.

2.7 Финансиски инструменти

Класификација на финансиските средства

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

Финансиски инструменти чувани за тргување се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Друштвото има средства, вложувања во удели, класифицирани во оваа категорија на датумот на известување.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање на Друштвото на датумот на известување се состојат од вложувања во државни записи.

Заеми и побарувања се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицирало како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното вложување. На датумот на известување, заеми и побарувањата се состојат од побарувања од осигуреници и останати побарувања, орочени депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувања во заеднички контролирани ентитети.

Вложувања расположливи за продажба се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на датумот на известување.

Класификација на финансиските обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски по основ на осигурување и останати обврски.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Финансиски инструменти (продолжува)

Обврските кон реосигурители, обврските по основ на осигурување и останатите обврски се евидентираат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Почетно признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски (вклучувајќи ги и финансиските средства и обврски по објективна вредност преку добивки и загуби) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство.

Отпишување на финансиските средства Друштвото ги отпишува финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства или обврски Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги отпишува финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирани, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

Последователно мерење на финансиските средства

По почетното признавање, Друштвото ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на известување.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Финансиски инструменти (продолжува)

Вложувањата чувани до доспевање и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради обезвреднување.

Реализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи за продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од обезвреднување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите.

При продажба или обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

2.8 Обезвреднување на финансиските средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од Билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за вреднување на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Законот за трговски друштва и согласно Правилникот за водење сметководство.

Друштвото ги класифицира своите побарувања по основ на премија за осигурување, како и побарувањата по основ на регрес, во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања. Врз основа на таа класификација, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност - Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

Група побарување	на Период на доцнење во исплатата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечното побарување)
А	До 30 дена	0%
Б	Од 31 до 60 дена	10% - 30%
В	Од 61 до 120 дена	31% - 50%
Г	Од 121 до 270 дена	51% - 70%
Д	Од 271 до 365 дена	71% - 90%
Е	Над 365 дена	100%

Во 2015 и 2014 година Друштвото ги користи пониските стапки за исправка на вредноста според периодот на доцнење на исплатата на обврската од страна на должникот.

Исправка на вредноста во однос на побарувањата од правни лица против кои е покрената стечајна постапка е признаена во износ од 100% од вредноста на побарувањето.

Понатаму, Друштвото врши поединечна проценка на тужените побарувања и доколку постои објективен доказ за нивно обезвреднување признава траен отпис.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Обезвреднување на финансиски средства (продолжува)

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од обезвреднување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради обезвреднување во тековните добивки или загуби, загубата поради обезвреднување се анулира преку добивки или загуби. Загубата поради обезвреднување на сопственичките вложувања, призната во тековните добивки или загуби, последователно не се анулира низ билансот на успех, а секое последователно зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

2.9 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на доспевање пократок од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

2.10 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на домашното законодавство.

Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платите на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во тековните добивки и загуби.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна законска или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

2.11 Тековен и одложен даночен расход

Согласно Законот за данокот на добивка („Службен весник на РМ,, бр. 112/14 од 25.07.2014, и 129/15 од 31.07.2015) за утврдување на данокот на добивка за деловната 2015 година, основа за пресметување на данокот е добивката утврдена како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник, во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди и искажана во билансот на успех. Основата се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели, но и за дел од потенцијално неостварените приходи од поврзани лица (приходи од камати и трансферни цени). Законот за данокот на добивка како даночно непризнаени ги дефинира оние расходи кои не се во функција на дејноста на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на таа дејност (подароци, репрезентација, премии за менаџерско осигурување, исплатени надоместоци на трошоци од работен однос над утврдените износи и сл). Стапката на данокот на добивка изнесува 10%.

Во периодот од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2013 година, друштвата не требаа да плаќаат данок на добивката пред оданочување, се додека таа не се дистрибуира во форма на дивиденди или друга форма на распределба на добивката. Ако дивидентата, која произлегува од добивката генерирана во периодот 2009-2013 е исплатена, 10% данок ќе се плаќа во моментот на исплата на дивидентата, без оглед на тоа дали е во паричен или непаричен облик. Со оглед на тоа дека данокот произлегува од акумулираната добивка, таквиот данок се признава во капиталот.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2015 година и 2014 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат времени разлики на овие датуми.

2.12 Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиска состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои содржат економски користи од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признаваат кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската од сегашната вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има, загуба од обезбеднување на средствата поврзани со тој договор.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

2.13 Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Трошоците директно поврзани со издавање на инструменти на главнина се признаваат како намалување на почетното мерење на инструментот на главнина.

Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот.

Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции.

Резерви

Резервите кои се состојат од задолжителни резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

2.14 Приходи

Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во Белешка 2.17.

Приходи од вложувања

Приходот од вложувања во финансиски средства се состои од приходи од камати, кои се признаваат земајќи го во предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка.

2.15 Расходи

Трошоци за запишани премии

Трошоците за запишани премии се составени од сите директни и индиректни трошоци кои произлегуваат од склучените договори за осигурување како што се провизиите за агенти, брокери и останати дистрибутивни канали како и останати трошоци вклучени во продажбата.

Трошоци за стекнување

Трошоци за стекнување на полиси за осигурување опфаќаат плати на вработени, провизија за агенти и брокери, трошоци за печатење на полиси и други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување. Горенаведените трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување кои настануваат во периодот на известување, се разграничуваат до степен до кој што ќе се покријат од идните приходи.

Расходи од закупини напавени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во добивките и загубите според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во добивките и загубите како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

2.16 Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот.

Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика, Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

2.17 Договори за осигурување

Признавање и мерење

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на склучување на договорот за осигурување до крајот на периодот на известување, врз основа на методот про рата темпортис. Пренесената премија на реосигурителот се признава како трошок во согласност со методот про рата темпортис во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите, пријавените и исплатените штети ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и во износ кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Договори за осигурување (продолжува)

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настанати, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Неподмирените штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат.

Додека Раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервирааниот износ. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и посебно се обелоденети, доколку се материјални. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците.

Реосигурувањето, Друштвото го извршува преку своето Матично Друштво, кое ги склучува договорите за реосигурување на ниво на Групација и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Договори за осигурување (продолжува)

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување.

Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во добивките и загубите во периодот кога премијата од реосигурување доспева.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување. На секој датум на известување се проценува обезвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

Одложени трошоци за сѝекнување

Трошоците настанати при склучувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за запишани премии вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректните трошоци, како на пример административните трошоци поврзани со обработка на понуди и издавањето на полисите.

Одложените трошоци за запишани премии се амортизираат низ периодот во кој се очекува трошоците да се надоместат од идните маржи во приходите од поврзаните договори. Стапката на амортизација е конзистентна со појавувањето на таквите маржи.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за запишани премии претставуваат пропорција од трошоците за запишани премии која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на известување.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

2.18 Трансакции со поврзани страни

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

- а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичаени комерцијални предности;
- б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;
- в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице. Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице.

Поврзани лица се сметаат и лица кои се поврзани:

- а) како членови на потесно семејство;
- б) како членови на орган на управување, надзорен орган или прокурист, како и членови на нивното потесно семејство;
- в) како лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;
- г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;
- д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани.

2.19 Настани по датумот на известување

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3 Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

Клучни извори на несигурносии во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во Белешката 4 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на известување се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно.

Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови. Во почетните години на работењето на Друштвото во недостиг на информации за правење на реални проценки за развојот на штетите, Друштвото користи повнимателни претпоставки.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Општи договори за осигурување (продолжува)

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на известување.

Методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за време траењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Обезвреднување кај финансиски средства

Обезвреднувањето на спорни побарувања се мери врз основа на проценка на ризик од потенцијални загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски, применувајќи ги релевантните одлуки на Раководството. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување на спорните побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање на клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на паричните средства.

4 Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

4.1 Управување со ризик од осигурување

Цели на управување со ризиците и политики за намалување на ризиците од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при доспевање ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал.

Реосигурувањето Друштвото го извршува преку своето Матично Друштво, кое ги склучува договорите за реосигурување на ниво на Групација и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

усогласувањето на средствата со обврските		
	2015	2014
Средства		
Парични средства*	7.206.700	5.387.505
Депозити во банки**	169.000.000	175.000.000
Државни записи***	154.888.943	154.808.999
Удели и акции во инвестициски фондови	35.521.464	20.323.533
	366.617.107	355.520.037
Обврски (Нето технички резерви)		
Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурителот	160.181.182	186.601.799
Резерви за штети нето од делот на реосигурителот	206.051.341	183.754.047
	366.232.523	370.355.846
Усогласеност на средствата и обврските	384.584	-14.835.809

* Паричните средства во износ од 7.206.700 денари презентирани во делот на средствата што ги покриваат техничките резерви, претставуваат дел од вкупните парични средства и останати парични средства, кои со состојба на 31 декември 2015 година изнесуваат 7.206.700 денари (Белешка 12).

** Депозитите кај банки во износ од 169.000.000 денари презентирани во делот на средствата што ги покриваат техничките резерви, претставуваат дел од вкупните депозити, заеми и останати пласмани, кои со состојба на 31 декември 2015 година изнесуваат 169.000.000 денари. За 2014 година 175.000.000 денари презентирани во делот на средствата што ги покриваат техничките резерви, претставуваат вкупни депозити кај банки (Белешка 9).

*** Државните записи во износ од 154.888.943 денари (2014: 154.808.999 денари) презентирани во делот на средствата што ги покриваат техничките резерви, се презентирани според нивната дисконтирана вредност. Вредноста на државните записи во Билансот на состојба на 31 декември 2015 година изнесува 154.888.943 денари (2014: 154.808.999 денари) (Белешка 9).

Во следната табела се прикажани ограничувањата согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето за одделните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување во однос на вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, како и нивна споредба со остварените проценти:

Средства	Ограничување	Остварено	Во %
		2015	Остварено 2014
Парични средства	« 3%	2.0%	1.5%
Депозити во банки	« 60%	46.1%	49.2%
Државни записи	« 80%	42.2%	43.6%
Удели и акции во инвестициски фондови	« 20%	9.7%	5.7%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Исто така, согласно одредбите на Законот за супервизија на осигурувањето, вкупните депозити на едно осигурително друштво во една банка не смеат да надминат 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2015 и 2014 година Друштвото е усогласено со пропишаниот коефициент.

Одговорност кон третите лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година. Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите информации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Имоти

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корелација со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот на територијата на Република Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон. Штетите и на имот и одговорност кон трети лица се пријавуваат во краток рок од настанување на истите. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Осигурување на возила (продолжува)

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризиците

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети кој е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Развој на штиците

Ран офф анализата се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви, кој стапи на сила на 01 јануари 2011 година.

Концентрација на ризиците од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се - вишок над покриеност на загуба за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

4.2 Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства и финансиските обврски. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврките по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите доспееани обврски редовно да ги исплаќа.

Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Заеми и побарувања	Чувани до доспевање	Вкупно
31 декември 2015			
Средства според Билансот на состојба			
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	-	154.888.943	154.888.943
Депозити, заеми и останати пласмани	169.321.950	-	169.321.950
Финансиски вложувања за тргувања	35.521.464	-	35.521.464
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	15.333.996	-	15.333.996
Средства од реосигурување	-	-	-
Побарувања	64.212.611	-	64.212.611
Парични средства и еквиваленти	7.206.700	-	7.206.700
	291.596.721	154.888.943	446.485.664
		Останати финансиски обврски по амортизирана набавна	Вкупно
Субординирани обврски и Обврски според Билансот на состојба			
Субординирани обврски		76.993.375	76.993.375
Обврски		24.199.059	24.199.059
		101.192.434	101.192.434
		Останати финансиски обврски по амортизирана набавна	Вкупно
31 декември 2014			
Средства според Билансот на состојба			
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	-	154.808.999	154.808.999
Депозити, заеми и останати пласмани	175.205.842	-	175.205.842
Финансиски вложувања за тргувања	20.323.533	-	20.323.533
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	17.289.275	-	17.289.275
Средства од реосигурување	-	-	-
Побарувања	84.395.616	-	84.395.616
Парични средства и еквиваленти	5.387.505	-	5.387.505
	302.601.771	154.808.999	457.410.771
		Останати финансиски обврски по амортизирана набавна	Вкупно
Обврски според Билансот на состојба			
Субординирани обврски		36.888.840	36.888.840
Обврски		37.191.108	37.191.108
		74.079.948	74.079.948

Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања. Друштвото е изложено на ризик од каматни стапки првенствено од депозитите во банки кои се со променлива каматна стапка. Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

должнички инструменти. Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 За годината што завршува на 31 декември 2014 година
 Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжува)
 За годината завршена на 31 декември 2015 година

(во Денари)	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка				Повеќе од 5 години	Некаматонотни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години		
Средства									
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	9	154.888.943	-	-	-	154.888.943	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	9	169.321.950	169.321.950	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања за тргувања	9	35.521.464	35.521.464	-	-	-	-	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8	15.333.996	15.333.996	-	-	-	-	-	-
Средства од реосигурување	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања	10	64.212.611	-	-	-	-	-	-	64.212.611
Парични средства и парични еквиваленти	12	7.206.700	7.206.700	-	-	-	-	-	-
Обврски									
Субординирани обврски		(76.993.375)	-	-	-	-	-	(76.993.375)	-
Обврски	16	(24.199.058)	-	-	-	-	-	-	(24.199.058)
Нето		345.293.231	227.384.110	0	0	154.888.943	0	-76.993.375	40.013.553

За годината завршена на 31 декември 2014 година

(во Денари)	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка				Повеќе од 5 години	Некаматонотни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години		
Средства									
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	9	154.808.999	-	-	-	154.808.999	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	9	175.205.842	175.205.842	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања за тргувања	9	20.323.533	20.323.533	-	-	-	-	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8	17.289.275	17.289.275	-	-	-	-	-	-
Средства од реосигурување	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања	10	84.395.616	-	-	-	-	-	-	84.395.616
Парични средства и парични еквиваленти	12	5.387.505	5.340.312	-	-	-	-	-	47.193
Обврски									
Субординирани обврски		(36.888.840)	-	-	-	-	-	(36.888.840)	-
Обврски	16	(37.191.108)	-	-	-	-	-	-	(37.191.108)
Нето		383.330.822	218.158.962	-	-	154.808.999	-	(36.888.840)	47.251.700

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 За годината што завршува на 31 декември 2015 година
 Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжува)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на датумот на известување.

Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки. Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на финансиските извештаи, кои се прикажани во следната табела:

	2015	2014
Класи на финансиски средства - евидентирана вредност		
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	154.888.943	154.808.999
Депозити, заеми и останати пласмани	169.321.950	175.205.842
Финансиски вложувања за тргување	35.521.464	20.323.533
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	15.333.996	17.289.275
Средства од реосигурување	-	-
Побарувања	64.212.611	84.395.616
Парични средства и еквиваленти	7.206.700	5.387.505
	446.485.664	457.410.770

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање и депозити во банка

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Реосигурувањето, Друштвото го извршува преку своето Матично Друштво, кое ги склучува договорите за реосигурување на ниво на Групација и го претостапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста на кредитен ризик од побарувањата по основ на осигурување е контролирана. Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за ненаплатени премии е дадена во Белешка 10.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразува врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

31 декември 2015	МКД	ЕУР	Вкупно
Вкупно средства	588.879.821	56.454	588.936.275
Вложувања во останати материјални средства	83.040.566		83.040.566
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заседнички контролирани ентитети	15.333.996	-	15.333.996
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	154.888.943	-	154.888.943
Финансиски вложувања за тргување	35.521.464	-	35.521.464
Депозити, заеми и останати пласмани	169.321.950	-	169.321.950
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-
Побарувања	64.212.611	-	64.212.611
Парични средства и останати парични еквиваленти	7.150.246	56.454	7.206.700
Останати средства	10.645.852	-	10.645.852
Активни временски разграничувања	48.764.193	-	48.764.193
Вкупно обврски	392.319.439	76.993.375	469.312.814
Субординирани обврски	-	76.993.375	76.993.375
Бруто технички резерви	366.232.523	-	366.232.523
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-
Останати резерви	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	366.402	-	366.402
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	24.199.058	-	24.199.058
Пасивни временски разграничувања	1.521.456	-	1.521.456
Разлика - неусогласена валутна структура	196.560.382	(76.936.921)	119.623.461

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Валутен ризик (продолжува)

31 декември 2014	МКД	ЕУР	Вкупно
Вкупно средства	596.478.349	-	596.478.349
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-
Вложувања	440.683.613	-	440.683.613
Финансиски вложувања за тргување	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	-	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-
Побарувања	84.395.616	-	84.395.616
Останати средства	17.645.053	-	17.645.053
Активни временски разграничувања	51.860.293	-	51.860.293
Вкупно обврски	544.219.159	52.259.190	596.478.349
Капитал и резерви	148.646.273	-	148.646.273
Субординирани обврски	-	36.888.840	36.888.840
Бруто технички резерви	370.355.846	-	370.355.846
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-
Останати резерви	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	570.302	-	570.302
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	21.820.758	15.370.350	37.191.108
Пасивни временски разграничувања	2.825.980	-	2.825.980
Разлика - неусогласена валутна структура	52.259.190	(52.259.190)	-

Друштвото е изложено на промените во странски валути. Следната табела ја прикажува сензитивноста на Друштвото при зголемувањето на денарот во споредба со странските валути. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР. Негативен износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР. При намалување на вредноста на денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата подолу.

	Промени во 2015	Промени во 2014	2015	2014
			Добивка или загуба Во Денари	
ЕУР	1%	1%	76.993	52.259

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финасиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност за подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекуваното; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливи парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Анализа според доспевањето на средствата и обврските

Анализата на средствата и обврските на Друштвото во соодветни групи на доспевање, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена доспеаност е како што следи:

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 За годината што завршува на 31 декември 2015 година
 Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Ризик од ликвидност (продолжува)

	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	10-15 години	15-20 години	20 и повеќе год.	Вкупно
31 декември 2015								
Вкупно средства	537.835.857	41.306.726	9.793.692	-	-	-	-	588.936.275
Нематеријални средства	-	-	1.623.466	-	-	-	-	1.623.466
Вложувања	458.106.919	-	-	-	-	-	-	458.106.919
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања	22.905.885	41.306.726	-	-	-	-	-	64.212.611
Останати средства	8.058.860	-	8.170.226	-	-	-	-	16.229.086
Активни временски разграничувања	48.764.193	-	-	-	-	-	-	48.764.193
Вкупно обврски	392.319.439	76.993.375	-	-	-	-	-	469.312.814
Субординирани обврски	-	76.993.375	-	-	-	-	-	76.993.375
Бруто технички резерви	366.232.523	-	-	-	-	-	-	366.232.523
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	366.402	-	-	-	-	-	-	366.402
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	24.199.058	-	-	-	-	-	-	24.199.058
Пасивни временски разграничувања	1.521.456	-	-	-	-	-	-	1.521.456
Разлика - неусогласена рочна структура	145.616.418	(35.686.649)	9.793.692	-	-	-	-	119.623.461

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Ризик од ликвидност (продолжува)

	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	10-15 години	15-20 години	20 и повеќе год.	Вкупно
31 декември 2014								
Вкупно средства	571.679.584	22.904.991	1.893.774	-	-	-	-	596.478.349
Нематеријални средства	-	-	1.893.774	-	-	-	-	1.893.774
Вложувања	440.683.613	-	-	-	-	-	-	440.683.613
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања	61.490.625	22.904.991	-	-	-	-	-	84.395.616
Останати средства	17.645.053	-	-	-	-	-	-	17.645.053
Активни временски разграничувања	51.860.293	-	-	-	-	-	-	51.860.293
Вкупно обврски	544.219.159	15.370.350	36.888.840	-	-	-	-	596.478.379
Капитал и резерви	148.646.273	-	-	-	-	-	-	148.646.273
Субординирани обврски	-	-	36.888.840	-	-	-	-	36.888.840
Бруто технички резерви	370.355.846	-	-	-	-	-	-	370.355.846
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	570.302	-	-	-	-	-	-	570.302
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	21.820.758	15.370.350	-	-	-	-	-	37.191.108
Пасивни временски разграничувања	2.825.980	-	-	-	-	-	-	2.825.980
Разлика - неусогласена рочна структура	27.460.425	7.534.641	34.995.066	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето при Министерството за финансии е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина.

Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции.
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување.
- Пренесена нераспределена добивка.
- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

При пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување следните ставки ќе се сметаат за одбитни:

- Сопствени акции кои ги поседува Друштвото за осигурување.
- Долгорочни нематеријални средства.
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување ќе се земат во предвид следниве ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Управување со капиталот (продолжува)

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти.
- Вложувања на Друштво во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

Гарантен фонд

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето друштвата за осигурување треба да имаат капитал од Евра 3,000,000 доколку врши работи на осигурување во оние класи на осигурување во групата на неживотно осигурување за кои има добиено дозвола, не подоцна од 03 јануари 2009 година. Со состојба на 31 декември 2015 година Друштвото не е во согласност со овие законски барања. Во текот на 2015 година Друштвото оствари загуба по оданочување во износ од 32.123.252 Денари и со состојба на 31 декември 2015 година вкупниот капитал и резервите на Друштвото изнесуваат 119.623.461 Денари. Според пресметката на капиталот (образец КС) со состојба на 31 декември 2015 година Друштвото има недостаток на Капитал во однос на Гарантниот Фонд во износ од 7.784.108 Денари и не го исполнува законски пропишаниот минимум. При пресметка на капиталот во образецот КС во делот на дополнителен капитал износот на субординирани должнички инструменти од 76.993.375 денари е вклучен само до износот од 50% од дозволеният лимит на дополнителен капитал односно 58.999.998 денари. Разликата од 17.993.377 денари од субординирани должнички инструменти претставува поголем износ од износот прикажан како недостаток во КС образецот 7.784.108 денари.

Потребна маргина на солвентност

Капиталот на Друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото за осигурување кое се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот -стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат. Маргината на солвентност за годината што завршува на 31 декември 2015 изнесува 68.368.458 Денари.

Политика на Раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на инвеститорите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи повратот на капиталот, што Друштвото го дефинира како добивка од редовно работење. Друштвото исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Друштвото не е изложено на надворешни влијанија за промени на капиталот. Во текот на годината немаше материјални промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

5 Објективна вредност

5.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

Прифатената сметководствена рамка бара финансиските средства и обврски да се групираат во три нивоа според значајноста на влезните податоци користени при мерењето на нивната објективна вредност. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вредност		Објективна вредност	
	2015	2014	2015	2014
Средства				
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	154.888.943	154.808.999	154.888.943	154.808.999
Депозити, заеми и останати пласмани	169.000.000	175.000.000	169.000.000	175.000.000
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	15.333.996	17.289.725	15.333.996	17.289.725
Средства од реосигурување	-	-	-	-
Побарувања	64.212.611	84.395.616	64.212.611	84.395.616
Парични средства и парични еквиваленти	7.206.700	5.387.505	7.206.700	5.387.505
Вкупни средства	410.642.250	436.881.845	410.642.250	436.881.845
Обврски				
Обврски од непосредни работи на осигурување и останати обврски	24.199.058	21.820.758	24.199.058	21.820.758
Обврски по основ на финансиски вложувања		15.370.350		15.370.350
Вкупни обврски	24.199.058	37.191.108	24.199.058	37.191.108

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Објективната вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната сметководствена вредност со оглед на тоа што нивната сметководствена вредност е утврдена врз основа на дисконтираните парични текови.

Депозити, заеми и останати пласмани

Сметководствената вредност на депозити, заеми и останати пласмани соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на достасување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Финансиски средства кои не се евидентирани по објективната вредност (продолжува)

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на достасување.

Побарувања

Побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради обезвреднување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивното краткорочно доспевање.

Останати обврски

Објективната вредност на останатите обврски соодветствува на нивната сметководствена вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

6 Нематеријални средства

Софтвер

Набавна вредност	
На 31 декември 2014 / 01 јануари 2015	3.803.568
Набавки во текот на годината	765.320
На 31 декември 2015	4.568.888
Акумулирана амортизација	
На 31 декември 2014 / 01 јануари 2015	1.909.794
Амортизација за годината	1.035.628
На 31 декември 2015	2.945.422
Нето евидентирана вредност	
На 01 јануари 2015	1.893.774
На 31 декември 2015	1.623.466

7 Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства

	Градежни објекти	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
На 01 јануари 2014	11.785.012	61.772.753	73.557.765
Трансфер од инвестиции во тек во градежни објекти	61.772.753	(61.772.753)	-
Зголемување поради ревалоризационен вишок	12.487.357	-	12.487.357
Набавки	276.958	-	276.958
Продажби	(11.785.012)	-	(11.785.012)
На 31 декември 2014 / 01 јануари 2015	74.537.068	-	74.537.068
Набавки	8.645.410	-	8.645.410
Зголемување поради ревалоризационен вишок	3.100.440	-	3.100.440
На 31 декември 2015	86.282.918	-	86.282.918
Акумулирана депрецијација			
На 01 јануари 2014	1.350.362	-	1.350.362
Депрецијација за годината	1.481.554	-	1.481.554
Продажби	(1.350.362)	-	(1.350.362)
На 31 декември 2014 / 01 јануари 2015	1.481.554	-	1.481.554
Депрецијација за годината	1.760.798	-	1.760.798
На 31 декември 2015	3.242.352	-	3.242.352
Нето евидентирана вредност			
На 01 Јануари 2014	10.434.650	61.772.753	72.207.403
На 31 декември 2014	73.055.514	-	73.055.514
На 31 декември 2015	83.040.566	-	83.040.566

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

На 31 декември 2015 година Друштвото има градежни објекти кои служат за вршење на дејноста и истите ги евидентира согласно сметководствените политики, според нивната ревалоризациона вредност, утврдена по пат на процена извршена од независен овластен проценител, намалена за вредноста на акумулираната депрецијација.

8 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2015 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 15.333.996 денари (2014: 17.289.725 денари) се однесуваат на депозит во Националното Биро за Осигурување за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебна сметка во банка. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

9 Останати финансиски вложувања

	2015	2014
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	154.888.943	154.808.999
Финансиски вложувања расположливи за тргување	35.521.464	20.323.533
Депозити, заеми и останати пласмани	169.321.950	175.205.842
	359.732.357	350.338.374
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање		
	2015	2014
Државни записи	155.860.000	156.800.000
Одложени приходи од камата	(971.057)	(1.991.001)
Должнички хартии од вредност со рок на	154.888.943	154.808.999
Котирани	-	-
Некотирани	154.888.943	154.808.999
	154.888.943	154.808.999

Вложувањата кои се чуваат до доспевање претставуваат државни записи издадени од Министерство за финансии на Република Македонија, кои доспеваат во период до една година и носат камата од 1.5%-1.7% на годишно ниво (2014: 2.7%-3.6% на годишно ниво).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Финансиски вложувања за тргувања, Депозити, заеми и останати пласмани

	2015	2014
Орочени депозити во домашни банки кои доспеваат до 1 година		
-во денари - каматна стапка 1.80%-2.60% (2014: 2.00%-4.20%)	169.000.000	175.000.000
-во странска валута	-	-
Останати пласмани	321.950	205.843
	169.321.950	175.205.843
Финансиски вложувања за тргување		
- должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
-должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	-	-
- акции и удели и останати сопственички инструменти	-	-
- акции и удели во инвестициски фондови	35.521.464	20.323.533
	-	-
Вкупно финансиски вложувања	359.732.357	350.338.374

10 Побарувања

	2015	2014
Побарувања произлезени од договори за	98.824.380	115.177.387
Намалено за: Исправка на вредноста на побарувања од договори за осигурување	(55.939.479)	(46.419.760)
	42.884.901	68.757.627
Побарувања од застапници и посредници	3.177.316	4.861.348
	3.177.316	4.861.348
Останати побарувања од непосредни работи	34.536.720	25.361.033
Намалено за: Исправка на вредноста на останати побарувања од непосредни работи	(21.829.994)	(16.179.685)
	12.706.726	9.181.348
Побарувања по основ на камати од Национално биро за осигурување	615.898	787.886
Побарувања по основ на камати од останати финансиски вложувања	92.978	323.429
	708.876	1.111.315
Дадени аванси		-
Побарувања од вработени	3.433	-
Побарувања од купувачи	289.410	182.150
Побарувања за повеќе платен данок на	1.100.014	-
Останати побарувања	3.341.935	301.828
	4.734.792	483.978
Вкупно побарувања	64.212.611	84.395.616

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Побарувања (продолжува)

Анализата на старосната структура на побарувањата произлезени од договори за осигурување со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година е како што следи (во Денари):

	2015			2014		
	Бруто	Исправка	Нето	Бруто	Исправка	Нето
До 30 дена	15.821.622	-	15.821.622	21.602.770	-	21.602.770
31-60 дена	5.623.749	(562.356)	5.061.393	7.044.951	(731.006)	6.313.945
61-120 дена	6.649.980	(2.062.843)	4.587.137	11.981.789	(3.906.226)	8.075.563
121-270 дена	8.453.989	(4.298.073)	4.155.916	29.485.886	(15.061.189)	14.424.697
271-365 дена	10.863.744	(7.709.481)	3.154.263	5.375.138	(3.816.348)	1.558.790
над 365	41.306.726	(41.306.726)	-	22.904.991	(22.904.991)	-
Доспеани побарувања	88.719.810	(55.939.479)	32.780.331	98.392.525	(46.419.760)	51.972.765
Недоспеани побарувања	13.281.886	-	13.281.886	16.784.862	-	16.784.862
	102.001.696	(55.939.479)	46.062.217	115.177.387	(46.419.760)	68.757.627

Анализата на старосната структура на останати побарувања од непосредни работи со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година е како што следи (во Денари):

	2015			2014		
	Бруто	Исправка	Нето	Бруто	Исправка	Нето
До 30 дена	1.055.480	-	1.055.480	703.271	-	703.271
31-60 дена	64.990	(6.499)	58.491	42.282	(4.228)	38.054
61-120 дена	238.516	(73.940)	164.576	1.525.978	(473.053)	1.052.925
121-270 дена	1.774.647	(905.070)	869.577	3.890.704	(1.984.259)	1.906.445
271-365 дена	560.849	(398.203)	162.646	4.233.905	(3.006.073)	1.227.832
Над 365 дена	20.446.282	(20.446.282)	-	10.712.072	(10.712.072)	-
Доспеани побарувања	24.140.764	(21.829.994)	2.310.770	21.108.212	(16.179.685)	4.928.527
Недоспеани побарувања	10.395.956	-	10.395.956	4.252.821	-	4.252.821
Останати побарувања од непосредни работи	34.536.720	(21.829.994)	12.706.726	25.361.033	(16.179.685)	9.181.348

Резервирање поради обезвреднување и описи поради ненајлајливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања произлезени од договори за осигурување во текот на 2015 и 2014 година е како што следи:

	2015	2014
На 01 јануари	62.599.445	54.711.606
Дополнителна исправка за годината на побарувањата по договори за осигурување (Белешка 26)	9.519.719	2.493.244
Дополнителна исправка за годината на регресните побарувања (Белешка 27)	5.650.309	5.394.595
На 31 декември	77.769.473	62.599.445

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

11 Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)

	Опрема
Набавна вредност	
На 01 јануари 2014	25.523.605
Зголемување	11.168.092
Продажба	(7.136.687)
На 31 декември 2014 / 01 јануари 2015	29.555.010
Зголемување	2.556.892
Продажба	(4.065.484)
На 31 декември 2015	28.046.418
Акумулирана депрецијација	
На 01 јануари 2014	16.293.704
Депрецијација за годината	5.508.631
Продажба	(3.779.581)
На 31 декември 2014 / 01 јануари 2015	18.022.754
Депрецијација за годината	3.968.038
Продажба	(2.114.600)
На 31 декември 2015	19.876.192
Нето евидентирана вредност	
На 1 Јануари 2014	9.229.901
На 31 декември 2014	11.532.256
На 31 декември 2015	8.170.226

Залог врз опрема

На 31 декември 2015 и 2014 година Друштвото нема дадена под залог опрема и истата во целост се користи за вршење на дејноста на Друштвото.

12 Парични средства и останати парични еквиваленти

	2015	2014
Парични средства во банка		
-во денари	6.871.039	5.340.312
-во странска валута	56.454	-
Парични средства во благајна	279.207	47.193
	7.206.700	5.387.505

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

13 Активни временски разграничувања

Одложени трошоци за стекнување

Со состојба на 31 декември 2015 година и 2014, одложените трошоци за стекнување по класи на осигурување се како што следи:

	2015	2014
Автоодговорност	43.880.284	40.254.400
Зелен картон	-	7.707.352
Осигурување на имот од пожар	1.218.396	799.460
Патничко осигурување	-	178.782
Каско на моторни возила	1.506.216	1.162.920
Осигурување од незгода	1.543.544	1.332.731
Осигурување на стока во превоз	761	5.012
Осигурување на општа одговорност	365.704	178.782
Гранично осигурување	-	240.854
Други осигурувања на имот	249.288	-
Вкупно	48.764.193	51.860.293

Промените во текот на годината на одложените трошоци за стекнување се прикажани во трошоците за стекнување (Белешка 23).

14 Капитал и резерви

На 31 декември 2015 и 2014 година акционерскиот капитал се состои од 300.000 обични акции (2013: 300.000) со номинална вредност од 10 Евра по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е Анонимно друштво за осигурување АЛБ Сигурацион АД, Тирана, Албанија.

Законски и статистички резерви

Според законската регулатива Друштвото пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерва за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка. Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

15 Бруто технички резерви

	2015			2014		
	Бруто	Реосигу- рување	Нето	Бруто	Реосигу- рување	Нето
Преносна премија	160.181.182	-	160.181.182	186.601.799	-	186.601.799
<i>Резерви за преносна премија</i>	<i>160.181.182</i>	<i>-</i>	<i>160.181.182</i>	<i>186.601.799</i>	<i>-</i>	<i>186.601.799</i>
Пријавени штети	144.924.059	-	144.924.059	113.483.037	-	113.483.037
Настанати, но непријавени штети	57.208.362	-	57.208.362	65.520.881	-	65.520.881
Резерви на индиректни трошоци	1.897.596	-	1.897.596	2.065.070	-	2.065.070
Резерви за директни трошоци	2.021.324	-	2.021.324	2.685.059	-	2.685.059
<i>Резерви за штети</i>	<i>206.051.341</i>	<i>-</i>	<i>206.051.341</i>	<i>183.754.047</i>	<i>-</i>	<i>183.754.047</i>
Состојба на 31 декември	366.232.523	-	366.232.523	370.355.846	-	370.355.846

Резерви за преносна премија

	2015			2014		
	Бруто	Реосигу- рување	Нето	Бруто	Реосигу- рување	Нето
Состојба на 01 јануари	186.601.799	-	186.601.799	165.914.754	-	165.914.754
Полисиран а премија во тековната година	357.716.335	(11.335.069)	346.381.266	382.236.484	(9.200.400)	373.036.084
Заработена премија во тековната година	(384.136.952)	11.335.069	(372.801.883)	(361.549.439)	9.200.400	(352.349.039)
Состојба на 31 декември	160.181.182	-	160.181.182	186.601.799	-	186.601.799

Резерви за штети

	2015			2014		
	Бруто	Реосигу- рување	Нето	Бруто	Реосигу- рување	Нето
Состојба на 01 јануари	183.754.047	-	183.754.047	131.546.454	-	131.546.454
Настанати, пријавени штети (Белешка 21)	31.441.022	-	31.441.022	27.443.037	-	27.443.037
Настанати, но непријавени штети (Белешка 21)	(8.312.519)	-	(8.312.519)	21.184.771	-	21.184.881
Резерви на индиректни трошоци (Белешка 21)	(167.474)	-	(167.474)	1.410.964	-	1.410.964
Резерви на директни трошоци (Белешка 21)	(663.735)	-	(663.735)	2.168.821	-	2.168.821
Состојба на 31 декември	206.051.341	-	206.051.341	183.754.047	-	183.754.047

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Бруто технички резерви (продолжува)

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2015 година:

	Осигуру- вање од незгода	Авто- одговорност	Каско на моторни возила	Зелен картон	Осигурува- ње на стока во превоз	Осигурува- ње на имот од пожар	Други осигуру- вања на имот	Патничко осигурување	Здрав- ствено осигуру- вање	Гранични полиси	Други осигуру- вања	Вкупно
Резервирања за преносна премија	(1.980.077)	(23.317.019)	(1.588.679)	(1.590.509)	(27.191)	1.711.531	394.719	426.155	-	(103.221)	(346.326)	(26.420.617)
Преносна премија за реосигурителот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	(1.980.077)	(23.317.019)	(1.588.679)	(1.590.509)	(27.191)	1.711.531	394.719	426.155	-	(103.221)	(346.326)	(26.420.617)
Резерви за штети	(582.423)	21.997.408	(218.436)	4.930.699	-	(3.877.461)	-	180.957	-	-	(133.450)	22.297.294
Пренесен дел на реосигурителот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	(582.423)	21.997.408	(218.436)	4.930.699	-	(3.877.461)	0	180.957	-	0	(133.450)	22.297.294
	(2.562.500)	(1.319.611)	(1.807.115)	3.340.190	(27.191)	(2.165.930)	394.719	607.112	-	(103.221)	(479.776)	(4.123.323)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Бруто технички резерви (продолжува)

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2014 година:

	Осигуру- вање од незгода	Авто- одговорност	Каско на моторни возила	Зелен картон	Осигурува- ње на стока во превоз	Осигурува- ње на имот од пожар	Други осигуру- вања на имот	Патничко осигурување	Здрав- ствено осигуру- вање	Гранични полиси	Други осигуру- вања	Вкупно
Резервирања за преносна премија	1.143.727	15.543.687	1.162.658	4.102.194	13.414	(550.762)	(180.475)	(592.808)	-	45.410	-	20.687.045
Преносна премија за реосигурителот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	1.143.727	15.543.687	1.162.658	4.102.194	13.414	(550.762)	(180.475)	(592.808)	-	45.410	-	20.687.045
Резерви за штети	(596.131)	39.090.265	2.142.279	5.388.746	-	6.590.820	-	(402.386)	-	(6.000)	-	52.207.593
Пренесен дел на реосигурителот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	(596.131)	39.090.265	2.142.279	5.388.746	-	6.590.820	-	(402.386)	-	(6.000)	-	52.207.593
	547.596	54.633.952	3.304.937	9.490.940	13.414	6.040.058	(180.475)	(995.194)	-	39.410	-	72.894.638

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

16 Обврски

	2015	2014
Обврски спрема соосигуреници за штети		
Обврски спрема соосигуреници за штети	907.991	2.341.206
	907.991	2.341.206
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	7.568.295	2.299.404
	7.568.295	2.299.404
Останати обврски од непосредни работи на осигурување		
Обврски по основ на противпожарен придонес	465.158	476.908
Обврски спрема Националното биро за осигурување	1.517.452	1.360.213
Обврски за провизија по основ на работи за посредување и застапување	551.581	1.238.447
Обврски за придонес за безбедност во сообраќајот	102.403	779.381
	2.636.594	3.854.949
Обврски по основ на финансиски вложувања		
Обврски по основ на краткорочни заеми		15.370.350
		15.370.350
Останати обврски		
Обврски спрема добавувачи во земјата	8.008.036	7.919.905
Обврски спрема работниците	4.351.712	4.636.958
Обврски спрема надзорен одбор	616.587	675.403
Обврски за надоместоци по основ на договор на дело		-
Останати обврски	109.843	92.933
	13.086.178	13.325.199
Вкупно обврски	24.199.058	37.191.108

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

17 Заработена премија (нето приходи од премија)

Анализа на заработени премии со состојба на 31 декември 2015 година

	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување од незгода	15.568.000	1.980.077	-	-	17.548.077
Автоодговорност	231.119.335	23.317.019	(1.377.600)	-	253.058.754
Каско на моторни возила	12.594.000	1.588.679	(1.092.241)	-	13.090.438
Зелен картон	63.148.000	1.590.509	(5.636.476)	-	59.102.033
Осигурување на стока во превоз	(20.000)	27.191	-	-	7.191
Осигурување на имот од пожар	7.821.000	(1.711.531)	(1.105.752)	-	5.003.717
Други осигурувања на имот	15.009.000	(394.719)	(2.123.000)	-	12.491.281
Патничко осигурување	6.466.000	(426.155)	-	-	6.039.845
Здравствено осигурување	-	-	-	-	-
Гранични полиси	2.361.000	103.221	-	-	2.464.221
Други осигурувања	3.650.000	346.326	-	-	3.996.326
Вкупно премии	357.716.335	26.420.617	(11.335.069)	-	372.801.883

Анализа на заработени премии со состојба на 31 декември 2014 година

	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување од незгода	18.558.255	(1.143.727)	-	-	17.414.528
Автоодговорност	257.977.193	(14.869.935)	(1.672.800)	-	241.434.458
Каско на моторни возила	14.556.103	(1.162.658)	(615.000)	-	12.778.445
Зелен картон	60.942.095	(4.102.194)	(4.452.600)	-	52.387.301
Осигурување на стока во превоз	209.000	(13.414)	-	-	195.586
Осигурување на имот од пожар	12.935.000	550.762	(1.960.000)	-	11.525.762
Други осигурувања на имот	3.665.000	180.475	(500.000)	-	3.345.475
Патничко осигурување	7.604.052	592.808	-	-	8.196.860
Здравствено осигурување	-	-	-	-	-
Гранични полиси	1.902.685	(45.410)	-	-	1.857.275
Други осигурувања	3.887.101	(673.752)	-	-	3.213.349
Вкупно премии	382.236.484	(20.687.045)	(9.200.400)	-	352.349.039

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

18 Приходи од вложувања

	2015	2014
Приходи од камати од државни записи	3.570.946	5.479.817
Приходи од камати од орочени депозити во банки	4.433.772	4.292.997
Приходи од камати од Гарантен Фонд	615.898	787.886
Приходи од курсни разлики	14.892	324.978
Приходи од камати од тековни сметки во банки	2.120	6.279
Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност	521.464	323.533
Капитална добивка од продажба на вложувања расположливи за продажба	83.678	3.303
	9.242.770	11.218.793

19 Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување

	2015	2014
Приходи од регреси	5.770.809	4.609.598
Останати осигурително технички приходи	533.108	2.126.830
	6.303.917	6.736.428

20 Останати приходи

	2015	2014
Приходи од продажба на основни средства	1.953.570	5.392.327
Приходи по основ на задршки од плата	1.082.305	229.830
Приходи од пресметка на штети од Национално биро за осигурување	922.786	1.232.174
Останати приходи	58.014	3.915.056
	4.016.675	10.769.387

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

21 Настанати штети (нето трошоци за штети)

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Настанати, исплатени штети во тековната година	178.500.166	124.776.605	(2.829.000)	-	175.671.166	124.776.605
Промени во резервите за пријавени, неисплатени штети (Белешка 15)	31.441.022	27.443.037	-	-	31.441.022	27.443.037
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети (Белешка 15)	(8.312.519)	21.184.771	-	-	(8.312.519)	21.184.771
Промени во резервите за индиректни трошоци (Белешка 15)	(167.474)	1.410.964	-	-	(167.474)	1.410.964
Промени во резервите за директни трошоци (Белешка 15)	(663.735)	2.168.821	-	-	(663.735)	2.168.821
Приходи од регресни побарувања	(6.571.230)	(12.534.529)	-	-	(6.571.230)	(12.534.529)
	194.226.230	164.449.669	(2.829.000)	-	191.397.230	164.449.669

Анализа на настанати штети со состојба на 31 декември 2015 година

	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во платените штети	Учество на реосигурителите во промените во резервите за штети	Нето
Осигурување од незгода	4.437.000	(582.422)	-	-	3.854.578
Автоодговорност	136.234.166	21.997.407	-	-	158.231.573
Каско на моторни возила	10.807.000	(218.436)	(2.829.000)	-	7.759.564
Зелен картон	18.881.000	4.930.699	-	-	23.811.699
Осигурување на стока во превоз	-	-	-	-	-
Осигурување на имот од пожар	2.480.000	(2.590.337)	-	-	(110.337)
Други осигурувања на имот	4.991.000	(1.287.124)	-	-	3.703.876
Патничко осигурување	362.000	180.957	-	-	542.957
Здравствено осигурување	-	-	-	-	-
Гранични полиси	-	-	-	-	-
други	308.000	(133.450)	-	-	174.550
Вкупно	178.500.166	22.297.294	(2.829.000)	-	197.968.460

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Анализа на настанати штети со состојба на 31 декември 2014 година

	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигури- телите во платените штети	Учество на реосигу- рителите во промените во резервите за штети	Нето
Осигурување од незгода	6.433.103	(596.131)	-	-	5.836.972
Автоодговорност	91.468.057	39.090.265	-	-	130.558.322
Каско на моторни возила	9.697.005	2.142.279	-	-	11.839.284
Зелен картон	14.225.221	5.388.746	-	-	19.613.967
Осигурување на стока во превоз	-	-	-	-	-
Осигурување на имот од пожар	637.008	6.590.820	-	-	7.227.828
Други осигурувања на имот	1.422.000	-	-	-	1.422.000
Патничко осигурување	888.211	(402.386)	-	-	485.825
Здравствено осигурување	-	-	-	-	-
Гранични полиси	6.000	(6.000)	-	-	-
Вкупно	124.776.605	52.207.593	-	-	176.984.198

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

22 Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

	2015	2014
Останати трошоци за бонуси и попусти	4.804.154	3.027.324
	4.804.154	3.027.324

23 Трошоци за стекнување

	2015	2014
Трошоци за промотивни цели	37.349.690	42.228.662
Трошоци за вработени и продажба	28.348.736	24.932.794
Провизија	33.975.908	31.196.426
Маркетинг и трошоци за нови продукти	2.304.123	2.388.493
Промена во одложени трошоци за стекнување (Белешка 13)	3.096.100	(3.075.691)
Трошоци за продадени полиси	1.149.252	1.171.208
	106.223.809	98.841.892

Трошоците за провизии од основно неживотно осигурување во 2015 и 2014 година се прикажани како што следува:

	2015	2014
Провизија		
Осигурително брокерски друштва	31.572.046	27.223.098
Застапници во осигурување	1.606.889	2.493.902
Туристички агенции	796.973	1.479.426
	33.975.908	31.196.426

24 Административни трошоци

	2015	2014
Трошоци за вработени	38.198.037	32.801.291
- платни администрација	37.149.061	30.561.769
- останати трошоци за вработени	1.048.976	2.239.522
Закупнина	8.872.614	7.450.388
Трошоци за членови на органи на управување	3.425.084	3.779.196
Амортизација и депрецијација	6.864.568	6.313.294
Телефонски трошоци	3.049.500	2.777.323
Потрошена електрична енергија	2.327.296	2.093.548
Трошоци за услуги од физички лица	1.912.196	1.127.226
Трошоци за гориво	1.152.383	1.494.477
Трошоци за судски такси и извршители	1.743.757	2.177.274
Трошоци за одржување	1.912.746	1.881.323
Нето-евидентирана вредност на отпишана опрема	309.368	309.343
Останати трошоци	3.466.023	5.230.302
	73.233.572	67.434.985

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

Трошоци за вработените

Трошоците за вработените во Друштвото се евидентираат одделно, односно делот од платите во продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци (Белешка 23 и 24).

	2015	2014
Нето плати за вработените	43.989.499	38.438.806
Даноци и придонеси од плати	21.508.298	17.055.757
	65.497.797	55.494.563

25 Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување

	2015	2014
Национално биро за осигурување	10.587.820	12.580.709
Трошоци по основ на противпожарен придонес	9.067.133	8.865.222
Агенција за супервизија на осигурувањето	2.729.092	2.609.208
Останати надомести и придонеси	3.509.577	3.231.473
	25.893.622	27.286.612

26 Вредносно усогласување на побарувања по основ на премија

	2015	2014
Исправка на вредноста на побарувања од осигуреници (Белешка 10)	9.519.719	2.493.242
Трасен отпис на застарени побарувања	5.536	3.690.547
	9.525.255	6.183.789

27 Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања

	2015	2014
Дополнителна исправка на вредноста на регресните побарувања (Белешка 10)	5.650.309	5.394.597
Дополнително утврдени расходи од минати години	3.919.198	650.042
	-	-
Платени казни и надоместоци	1.552.875	-
Останати трошоци	2.006.465	4.076.115
	-	-
	13.128.847	10.120.754

28 Данок на добивка односно загуба

	2015	2014
Тековен даночен трошок	-	1.126.444
Даночен кредит за расходи со одложено признавање	-	-
	-	1.126.444

29 Заработка по акција

Основната заработка по акција е пресметана така што нето добивката за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

	2015	2014
Заработка/(загуба) која припаѓа на акционерите	(32.123.252)	2.310.599
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето (загуба) / добивка која припаѓа на имателите на обични акции	(32.123.252)	2.310.599
Пондериран просечен број на обични акции	300.000	300.000
Основна заработка/(загуба) по акција (Денари по акција)	(107,08)	7,7

30 Потенцијални и превземени обврски

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Пензиски планови

Друштвото нема дефинирано планови за надомести при пензионирање или опции за надоместување базирани на акции со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година. Раководството смета дека сегашната вредност на идните обврски кон вработените во врска со надоместите при пензионирање и јубилејни награди не е од материјално значење за финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година.

31 Усогласеност со законска регулатива

На 31 декември 2015 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето во врска со покривање на маргината на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за Супервизија на осигурување, како и средствата кои ги покриваат техничките резерви, со исклучок на следното:

Според пресметката на капиталот (образец КС) согласно упатствата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето со состојба на 31 декември 2015 година, капиталот на Друштвото изнесува 176.999.993 Денари односно 2.873.623 Евра сметано по важечкиот курс на 31 декември 2015 година и не го исполнува законски пропишаниот минимум од 3,000,000 Евра во однос на Гарантниот Фонд како што е тоа пропишано во член 77 (став 2) од Законот за супервизија на осигурувањето.

Раководството на Друштвото верува дека наведените неусогласености немаат материјален ефект врз овие финансиски извештаи. Понатаму, матичното друштво преку писмо за поддршка ја потврди намера да му даде на Друштвото понатамошна финансиска поддршка за да се обезбеди континуитет во работењето во следниот период.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
За годината што завршува на 31 декември 2015 година

32 Трансакции со поврзани лица

Трансакции со АЛБ Сигурацион АД, Тирана, Албанија и неговите акционери

Друштвото е во целосна сопственост на Анонимно друштво за осигурување АЛБ Сигурацион АД, Тирана, Албанија и неговите акционери.

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со АЛБ Сигурацион АД, Тирана, Албанија и неговите акционери во текот на годината биле како што следи:

31 декември 2015 Матично друштво Клучен раководен кадар

Вкупно средства	375.042	-
Побарувања	375.042	-
-Побарувања по основ на регрес	175.441	-
-Останати побарувања	199.601	-
Вкупно обврски	84.561.670	-
Обврски	-	-
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	7.568.295	-
-Обврски по основ на финансиски вложувања	76.993.375	-
Вкупно приходи	-	-
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	3.025.814
Вкупно расходи	-	3.025.814

Во текот на 2015 година Друштвото склучи договор бр.0307-2459 со матичното Друштво АЛБСИГ Албанија за позајмување на парични средства на износ 400 илјади Евра т.е. 24.600 илјади денари со рок на враќање од 1 година без пресметување на камата на користените средства доколку истите се вратат во утврдениот рок. Казнена камата согласно Законските прописи во Република Албанија (законот за облигациони односи) ќе се пресметува и наплатува за секој ден на задоцнување после утврдениот краен рок на средствата. Позајмицата во 2015 е променета во субординиран долг.

Во текот на 2015 година, Друштвото има склучено договор за субординиран долг со АЛБ Сигурацион АД Тирана во вкупен износ од 650 илјади Евра т.е. 39.975 илјади денари со рок на враќање од 10 години и каматна стапка од 1% годишно. Исплатата на субординираниот долг заедно со договорената камата ќе се изврши еднократно по истекот на рокот на враќање. Друштвото нема да го исплати субординираниот долг пред истекот на рокот на враќање освен во случај на стечај или ликвидација во кој случај овој долг би се исплатил по измирување на обврските спрема останатите доверители но пред измирување на обврските спрема единствениот акционер.

Трансакции со Националното Биро за Осигурување на Република Македонија

	2015	2014
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	15.333.996	17.289.725
Побарувања од Националното Биро за Осигурување	9.367.835	3.117.459
Обврски кон Националното Биро за Осигурување	322.771	1.360.216
Приходи од вложувања	615.898	787.886
Приходи од обработка на штети	405.900	433.575
Приходи од реализирани регресни побарувања	5.294.195	
Трошоци	10.587.820	12.580.709

33 Настани после датумот на известување

Во 2016 година Албсиг АД емитува нова емисија на 50.000 акции во вкупен износ од 500 илјади евра со цел да се усогласи со законската регулатива за пресметка на капиталот.

ЕМБС: 06224695

Целосно име: Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2015

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	1.623.466,00			1.893.774,00
3	- - Останати нематеријални средства	1.623.466,00			1.893.774,00
4	- - Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	91.210.792,00			84.587.770,00
5	- - Недвижности (006+007)	83.040.566,00			73.055.514,00
7	- - Градежни објекти	83.040.566,00			73.055.514,00
8	- - Постројки и опрема	5.513.425,00			6.908.538,00
9	- - Транспортни средства	2.656.801,00			4.623.718,00
13	- - В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	375.066.353,00			367.628.099,00
15	- - II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	15.333.996,00			17.289.725,00
20	- - Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	15.333.996,00			17.289.725,00
21	- - III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	359.732.357,00			350.338.374,00
22	- - Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	190.410.407,00			175.132.532,00
23	- - Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	154.888.943,00			154.808.999,00
24	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	154.888.943,00			154.808.999,00
30	- - Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	35.521.464,00			20.323.533,00
33	- - Акции, удели и останати сопственички инструменти	35.521.464,00			20.323.533,00
35	- - Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	169.321.950,00			175.205.842,00
36	- - Депозити	169.000.000,00			175.000.000,00
39	- - Останати пласмани	321.950,00			205.842,00
51	- - Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	64.212.611,00			84.395.616,00
52	- - I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	46.062.217,00			73.618.975,00
53	- - Побарувања од осигуреници	42.884.901,00			68.757.627,00
54	- - Побарувања од застапници и од посредници	3.177.316,00			4.861.348,00
57	- - III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	18.150.394,00			10.776.641,00
58	- - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	12.706.726,00			9.181.348,00
59	- - Побарувања по основ на вложувања	708.876,00			1.111.315,00

61	- - Останати побарувања	4.734.792,00	483.978,00
62	- - Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	7.206.700,00	5.387.505,00
63	- - З. ЗАЛИХИ	852.160,00	725.292,00
65	- - И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	48.764.193,00	51.860.293,00
66	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	588.936.275,00	596.478.349,00
67	- - Ј. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	3.696.083,00	3.690.547,00
68	- - ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	119.623.461,00	148.646.273,00
69	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	184.034.083,00	184.034.083,00
73	- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	15.587.797,00	12.487.357,00
80	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	47.875.167,00	50.185.766,00
81	- - IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		2.310.599,00
82	- - X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	32.123.252,00	
85	- - Б.СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	76.993.375,00	36.888.840,00
86	- - В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	366.232.523,00	370.355.846,00
87	- - Бруто резерви за преносни премии	160.181.182,00	186.601.799,00
89	- - Бруто резерви за штети	206.051.341,00	183.754.047,00
99	- - Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	24.565.460,00	37.761.410,00
100	- - I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	907.991,00	2.341.206,00
101	- - Обврски спрема осигуреници	907.991,00	2.341.206,00
104	- - II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	7.568.295,00	2.299.404,00
105	- - III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	16.089.174,00	33.120.800,00
106	- - Обврски по основ на финансиски вложувања		15.370.350,00
107	- - Останати обврски од непосредни работи на осигурување	2.636.594,00	3.854.949,00
109	- - Тековни даночни обврски	366.402,00	570.302,00
110	- - Останати обврски	13.086.178,00	13.325.199,00
112	- - S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.521.456,00	2.825.980,00
113	- - ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	588.936.275,00	596.478.349,00
114	- - И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	3.696.083,00	3.690.547,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	- - А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	392.365.245,00			381.073.647,00
202	- - I.ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	372.801.883,00			352.349.039,00
203	- - Бруто полисирана премија за осигурување	357.716.335,00			382.236.484,00
207	- - Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	11.335.069,00			9.200.400,00
208	- - Промена во резервата за преносна премија	-26.420.617,00			20.687.045,00
211	- - II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	9.242.770,00			11.218.793,00
219	- - Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	9.242.770,00			11.218.793,00

220	-- Приходи од камати	8.622.736,00	10.566.979,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	14.892,00	324.978,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	521.464,00	323.533,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	83.678,00	3.303,00
225	-- Финансиски вложувања расположливи за продажба		3.303,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	83.678,00	
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	6.303.917,00	6.736.428,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	4.016.675,00	10.769.387,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	424.488.497,00	377.636.604,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	191.397.230,00	164.449.669,00
238	-- Бруто исплатени штети	178.500.166,00	124.776.605,00
239	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	6.571.230,00	12.534.529,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	2.829.000,00	
242	-- Промени во бруто резервите за штети	22.297.294,00	52.207.593,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	4.804.154,00	3.027.324,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	4.804.154,00	3.027.324,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	179.457.381,00	166.276.877,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	106.223.809,00	98.841.892,00
263	-- Провизија	33.975.908,00	31.196.426,00
264	-- Останати трошоци	40.803.065,00	45.788.363,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	3.096.100,00	-3.075.691,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	28.348.736,00	24.932.794,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	73.233.572,00	67.434.985,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	6.864.568,00	6.313.294,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	38.198.037,00	32.801.291,00
270	-- Плати и надоместоци	25.525.231,00	20.706.538,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.171.335,00	1.744.840,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	9.452.495,00	8.110.391,00
274	-- Останати трошоци за вработените	1.048.976,00	2.239.522,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	1.912.196,00	1.127.226,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	26.258.771,00	27.193.174,00

277	-- Трошоци за услуги	17.361.863,00	16.067.518,00
278	-- Материјални трошоци	4.687.142,00	4.972.359,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	4.209.766,00	6.153.297,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	282.008,00	291.579,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	282.008,00	291.579,00
288	-- Расходи за камати		227.836,00
289	-- Расходи за курсни разлики	282.008,00	63.743,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	25.893.622,00	27.286.612,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	25.893.622,00	27.286.612,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	22.654.102,00	16.304.543,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	9.525.255,00	6.183.789,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	13.128.847,00	10.120.754,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)		3.437.043,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	32.123.252,00	
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)		3.437.043,00
311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	32.123.252,00	
312	-- Данок на добивка		1.126.444,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)		2.310.599,00
316	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	32.123.252,00	
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	116,00	112,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
329	-- Добивка за годината		2.310.599,00
330	-- Загуба за годината	32.123.252,00	
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)		2.310.599,00
351	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	32.123.252,00	

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	4.568.888,00			3.803.568,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	2.945.422,00			1.909.794,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	1.623.466,00			1.893.774,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	86.512.534,00			74.537.067,00

627	- - Акумулирана амортизација на градежни објекти	3.471.968,00	1.481.553,00
628	- - Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	83.040.566,00	73.055.514,00
629	- - Набавна вредност на постројки и опрема	22.917.708,00	21.910.617,00
630	- - Акумулирана амортизација на постројки и опрема	17.404.283,00	15.002.076,00
632	- - Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)	5.513.425,00	6.908.538,00
641	- - Набавна вредност на транспортни средства	5.941.245,00	7.644.394,00
643	- - Акумулирана амортизација на транспортни средства	3.284.444,00	3.020.678,00
644	- - Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	2.656.801,00	4.623.716,00
653	- - Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни)(< или = АОП 020 од БС)	15.333.996,00	17.289.725,00
656	- - Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	169.000.000,00	175.000.000,00
663	- - Останати пласмани депозити и заеми(< или = АОП 039 од БС)	321.950,00	205.842,00
670	- - Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	4.734.792,00	483.978,00
671	- - Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	7.206.700,00	5.387.505,00
673	- - Обврски по однос на земени заеми и кредити од банки (АОП 674+675)(< или = АОП 106 од БС)		15.370.350,00
674	- - краткорочни		15.370.350,00
682	- - Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	13.086.178,00	13.325.199,00
684	- - Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	1.912.196,00	1.127.226,00
685	- - Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	8.872.614,00	7.450.388,00
686	- - Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	1.006.680,00	1.011.116,00
687	- - Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)	100.801,00	103.620,00
688	- - Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	3.049.500,00	2.777.323,00
689	- - Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	1.912.746,00	1.881.323,00
690	- - Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	2.566.676,00	3.054.967,00
691	- - Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	2.093.636,00	2.177.274,00
693	- - Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	937.182,00	881.233,00
694	- - Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	2.327.296,00	2.093.548,00
695	- - Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)	998.669,00	1.171.208,00
697	- - Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	22.680,00	75.750,00
698	- - Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	309.368,00	309.343,00

699	- - Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	1.152.383,00	1.494.477,00
700	- - Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	88.817,00	118.008,00
703	- - Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	151.954,00	262.896,00
704	- - Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279од БУ)	3.425.084,00	3.779.196,00
705	- - Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	25.894,00	944.931,00
707	- - Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	406.938,00	1.097.603,00
710	- - Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	199.897,00	68.671,00
712	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	116,00	112,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	392.365.245,00			

Потпишано од:

Selaudin Imami
s.imami@albsig.com.mk
CN=KIBS Qualified Certificate Services CA, OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Terms of use at https://ca.kibs.com.mk/repository/rpa (c)10, OU=VeriSign Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBS Qualified Certificate Services CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
АЛБСИГ АД СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА**

Скопје, март 2016 година

СОДРЖИНА

- 1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО**
- 2. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ**
- 3. ОПШТО ЕКОНОМСКО ОПКРУЖУВАЊЕ**
- 4. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА**
 - 4.1. Основни цели и исполнување на истите во 2015 година**
 - 4.2. Политика на управување со ризик**
 - 4.3. Политика на вложување на средства**
 - 4.4. Сметководствени политики**
 - 4.5. Други политики**
- 5. ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА**
- 6. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ**
- 7. ИЗМЕНИ ВО ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА И ВО РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА**
- 8. ПРОМЕНА ВО СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА**
- 9. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО**
 - 9.1. Бруто полисирана премија**
 - 9.2. Штети**
- 10. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ**
 - 10.1. Приходи**
 - 10.2. Расходи**
- 11. ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**
- 12. РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО**
- 13. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ**
- 14. НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО:

Полн назив на Друштвото: Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје.

Скратен назив на Друштвото: АЛБСИГ АД Скопје.

Адреса: ул. 1737 бр. 32, влез 1, Локал 45 (Палата ЗУМ), 1000 Скопје.

Веб страна: www.albsig.com.mk

Избраниот ревизор за 2015 година е: Ернст и Јанг – Овластени ревизори ДОО Скопје.

Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото) е основано од страна на Анонимното друштво за осигурување „АЛБ-СИГУРАЦИОН“ од Тирана, Албанија, кое поседува 100% од Основната главнина (Капиталот) на Друштвото.

Вкупно Основната главнина на Друштвото изнесува 3.000.000 Евра.

Основната главнина на Друштвото е поделена на 300.000 обични акции.

АЛБСИГ АД Скопје има добиено Решение за издавање на дозвола за вршење на работи на осигурување бр. 11-4868/12 од 23.04.2007 година од страна на Министерството за финансии на Р. Македонија и со работа започна на 26.04.2007 година.

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, односно АЛБСИГ АД Скопје е регистрирано за вршење на 11 класи на неживотно осигурување а најзначајни активности на Друштвото се осигурување на моторни возила, имот и одговорност кон трети лица.

Друштвото ја врши својата дејност преку следните организациони делови: Генерална дирекција и 38 Подружници, распоредени на територијата на Република Македонија.

Бројот на вработени во Друштвото на 31.12.2015 година во сите негови организациони делови беше 115 лица, од кои во Генерална дирекција се 35 лица а во Подружниците низ Република Македонија, останатите 80 лица.

2. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Управувањето и раководењето на АЛБСИГ АД Скопје се остварува преку: Собрание на акционери, Надзорен одбор и Управен одбор на Друштвото.

Собранието на акционери на Друштвото е највисок орган кој одлучува за генералната политика на Друштвото и за економската и бизнис политика.

Акционерите, своите права во Друштвото ги остваруваат на Собрание. Собранието на акционери на Друштвото, во текот на 2015 година одржа една седница и тоа на 29.04.2015 година се одржа Годишно Собрание на акционери на Друштвото за 2014 година.

Надзорниот одбор на Друштвото во 2015 година, дејствуваше во состав од 3 (три) члена и тоа:

Г-дин Шефкет Кастрати – Претседател на Надзорниот одбор,

Г-ѓа Наташа Докина – Член на Надзорниот одбор, и

Г-дин Бајрам Џаја – Независен Член на Надзорниот одбор.

Во текот на 2015 година, Надзорниот одбор на Друштвото одржа 15 седници на кои беа разгледани значајни прашања од работењето на Друштвото, односно беше разгледувана деловната политика, резултатите од работењето и беа донесувани или одобрувани општи Акти на Друштвото.

Управниот одбор на Друштвото е составен од два члена и на 31.12.2015 година е во следниот состав:

Г-дин Арбен Брешани – Претседател на Управниот одбор, и

Г-дин Селаудин Имами – Член на Управниот одбор.

Како највисок орган на управување и раководење во Друштвото, Управниот одбор на Друштвото, во текот на 2015 година одржа 20 седници во различен состав (на почетокот на 2015 година во состав: Г-дин Хашим Реџеџи – Претседател, Г-дин Боби Кочевски - Член и Г-дин Исни Абази – Член, потоа, од 27.05.2015 година со добивање на Согласно од Агенцијата за супервизија на осигурување, Г-дин Арбен Брешани и од 05.11.2015 година со добивање на Согласно од Агенцијата за супервизија на осигурување, Г-дин Селаудин Имами), и на истите се носеа одлуки за спроведување на деловната политика, се разгледуваа резултатите од работењето и се донесуваа општите Акти на Друштвото во согласност со Законот за супервизија на осигурување и останатите важечки Закони со кои е регулирано работењето на друштвата за осигурување во Р. Македонија.

Во Друштвото е воспоставена Внатрешна ревизија како независна организациона единица согласно Член 123 од Законот за супервизија на осигурување и согласно донесените Правила за работа од страна на Надзорниот одбор на Друштвото со еден овластен Внатрешен ревизор – Шика Чурлинова.

3. ОПШТО ЕКОНОМСКО ОКРУЖУВАЊЕ

Нагласеното зголемување на конкуренцијата на Осигурителниот пазар во Република Македонија во текот на 2015 година, од една страна и намалувањето на платежната моќ на осигурениците за навремено измирување на своите достасани обврски по основ на осигурување, од друга страна, доведоа до зголемување на трошоците за реализација на полисите за осигурување во Друштвото и намалување на резервите на фондовите за сервисирање на обврските по основ на штети. Во таа насока, Раководството на Друштвото во 2015 година, вложи огромни напори да го задржи и следи трендот на развој на БДП во Република Македонија низ остварената продукција за 2015 година, намалувајќи го нивото на оперативните трошоци што ќе биде основна задача и во 2016 година.

При тоа, значајно внимание беше посветено на усогласувањето на постојната евиденција на Друштвото со новите измени во Законот за супервизија на осигурување и Подзаконските акти од истиот, особено во делот на вреднување на ставките од финансиските извештаи, како и обезбедување на законските лимити за покривање на техничките резерви, исто така.

4. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА

4.1. Основни цели и исполнување на истите во 2015 година

Основна, долгорочна цел на Друштвото е остварување на позитивни резултати преку извршување на дејноста осигурување, со максимална присутност и зацврстување на позицијата на Осигурителниот пазар во Р. Македонија.

За нивно остварување како и за подобрување на целокупното работење на Друштвото, во 2015 година се направија промени, најпрво во Управниот одбор на Друштвото и во останатото Раководство на Друштвото. Овие промени резултираа со подобрување на работењето на Друштвото и тоа: видливи се резултатите кај наплатата на побарувањата од полисирана премија, подобрување на ефикасноста во обработката на штети, намалувањето на трошоците на работење и иако е намалена продажбата на полиси за осигурување во споредба со претходната 2014 година и во споредба со планираното сепак се надеваме дека придонесовме за зголемување на квалитетот на услугите на осигурување и за зголемување на квалитетот на Портфолиото на осигурување на Друштвото покрај неговото проширување.

Исто така, во 2015 година, превземени се активности за постојана усогласеност на работењето на Друштвото со Законот за супервизија на осигурување и Подзаконските акти произлезени од истиот и со останатите Закони, превземени се активности за зголемување на ефикасноста и рационалноста во користењето на средствата за

осигурување, за унапредување на професионалноста на сите нивоа на дејствување, за подобрување на комуникација со клиентите и регулаторните тела и за подигање на свеста кај населението за согледување на потребата за заштита од ризици.

АЛБСИГ АД Скопје согласно Решението за издавање на дозвола за вршење на работи на осигурување, врши работи на осигурување во рамките на следните класи на осигурување:

1. Осигурување од последици на несреќен случај – НЕЗГОДА (01)
2. Осигурување на моторни возила (каско) (03)
3. Осигурување на шински возила (каско) (04)
4. Осигурување на воздухоплови (каско) (05)
5. Осигурување на стока во превоз (карго) (07)
6. Осигурување на имот од пожар и други опасности (08)
7. Други осигурување на имот (09)
8. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (10)
9. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови (11)
10. Општо осигурување од одговорност (13)
11. Осигурување на туристичка помош (18)

Преку континуирано работење на утврдување и согледување на потребите за осигурување во услови на техничкиот и научниот развој и во услови на движење на стандардот на граѓаните, Друштвото постојано прави напори за проширување на дејноста и продуктите за осигурување со намалување на зависноста од задолжителните осигурувања и зголемување на продажбата на доброволни продукти како приоритет во 2015 година и приоритет број еден во идното работење на Друштвото.

4.2. Политика на управување со ризик

Друштвото ја креира политиката за управување со ризик во согласност со прописите за управување со ризик уредени со Законот за супервизија на осигурување, водејќи при тоа сметка за потребното ниво на обемот на Капиталот, маргината на солвентност, техничките резерви, вредноста на средствата, вложувања и локализацијата на средствата кои ги покриваат техничките резерви.

За идентификувањето, проценувањето и контролата врз ризиците се изготвени посебни Правила за управување со ризици во 2015 година.

Во 2015 година, преку Матичното Друштво АЛБ-СИГУРАЦИОН од Албанија, Друштвото склучи Договори за реосигурување за оние класи на осигурување и ризици за кои се предвидуваше дека не може со сопствени средства целосно да покрие евентуален поединечен штетен настан.

Со помош на склучените Договори за реосигурување а во согласност со Програмата за реосигурување за 2015 година, Друштвото ги постигна следните цели:

- заштита на Капиталот на Друштвото, и
- зголемување на капацитетот на Друштвото за прием во осигурување на ризици кои се над сопствениот самопридржај.

Друштвото во 2015 година е изложено на следните ризици:

- Ризикот од неадекватност на Капиталот,
- Ризикот на осигурување,
- Финансиските (Пазарни) ризици и тоа: Ризикот на ликвидност, Кредитниот ризик, Валутниот ризик, Каматниот ризик и Ризикот на фер вредност,
- Оперативни ризици и тоа: Ризикот од човечки фактор, Ризикот од методологијата во актуарството, Неадекватната контрола, Ризикот на информатичката технологија, Регулаторно-Законодавните ризици и Процесите и системите, односно неадекватните планови.

Управниот одбор и Раководството на Друштвото постојано преземаа мерки за отстранување на наведените ризици.

Иако, Друштвото води постојана сметка за потребното ниво на обемот на Капиталот, маргината на солвентност, техничките резерви и нивното вложување, сепак може да се заклучи дека во 2015 година, со остварување на негативен финансиски резултат, загуба од 32.123.252,00 денари пред и по оданочување, Капиталот на Друштвото изнесуваше 176.999.993,00 денари, односно Друштвото имаше недостаток на Капитал од 7.784.108,00 денари, или 126.376 Евра во однос на Гарантниот фонд од 3.000.000 Евра, што значи и неусогласеност со Членот 77 Став 3 Точка 2 од Законот за супервизија на осигурување.

Бидејќи, одржувањето на вредноста на Капиталот на Друштвото по важност е на прво место за сигурноста на работењето на Друштвото и за сигурноста на осигурениците од една страна, но и за заштита на интересите на Акционерите од друга страна, Надзорниот одбор на Друштвото во претходната 2014 година презеде мерки за излез од оваа состојба, најпрво со склучување на два Договори за субординиран долг помеѓу Матичното Друштво АЛБ-СИГУРАЦИОН од Албанија и прикажување на вкупниот нивен

износ од 600.000 Евра како Дополнителен капитал на Друштвото, состојба на 31.12.2014 година, како и со склучување на уште три Договори за субординиран долг во 2015 година на вкупен износ од 650.000 Евра со прикажување како Дополнителен капитал на Друштвото на 31.12.2015 година, на дозволениот износ од вкупно 1.250.000 Евра по основ на Договорите за субординиран долг, односно износот од само 50% од износот на Основниот капитал на Друштвото на истиот датум, 31.12.2015 година. Исто така, Надзорниот одбор на Друштвото, освен што донесе Одлуки за промени во Управниот одбор и во Раководниот тим на Друштвото, донесе и Програма за подобрување на економската состојба на Друштвото со задолжување на Управниот одбор за преземање на конкретни мерки и преземање на активности за реализација на истата.

Потребното ниво на маргина на солвентност на 31.12.2015 година изнесува 63.368.458,00 денари, што значи дека Друштвото има вишок на Капитал во однос на Потребното ниво на маргина на солвентност на износ од 113.631.535,00, односно Друштвото во текот на 2015 година целосно ја исполнува обврската од Членот 75 Став 1 од Законот за супервизија на осигурување.

Техничките резерви на 31.12.2015 година изнесуваат 366.232.523,00 денари и се состојат од:

- Резерви за преносни премии: 160.181.182,00 и
- Резерви за штети: 206.051.341,00.

Обврската за вложување на средства барем во висина на пресметаните Нето Технички резерви е целосно исполнета на 31.12.2015 година.

4.3. Политика на вложувања на средства

Друштвото управува со своите средства имајќи ги предвид ограничувањата одредени со Законот за супервизија на осигурување.

Средствата кои ги покриваат Техничките резерви во 2015 година се во рамките на дозволените вложувања. Вложувањата на средствата кои ги покриваат Нето Техничките резерви се како што следува:

- Парични средства во благајна и средства на банкарски сметки: 7.206.700,00;
- Депозити во банки кои имаат дозвола од НБРМ: 169.000.000,00;
- Хартии од вредност издадени од Р.М. или НБРМ: 154.888.943,00; и
- Удели во Инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ: 35.521.464,00.

Средствата за покривање на Капиталот на Друштвото во 2015 година се вложувања во Градежни објекти, односно во Деловниот простор на Седиштето на Друштвото на износ од 83.040.566,00 денари и вложувања во Гарантниот фонд на Националното биро за осигурување на износ од 15.333.996,00 денари. Друштвото на 31.12.2015 година има недостиг на средства за покривање на Капиталот на Друштвото на износ од 86.024.955,00 денари.

4.4. Сметководствени политики

Друштвото го води своето сметководство и поднесува Годишна сметка на начин определен со Законот за трговски друштва а врз основа на Законот за супервизија на осигурување и Статутот на Друштвото, Управниот одбор на АЛБСИГ АД Скопје има донесено Одлука за сметководствени политики изготвена врз основа на Меѓународните сметководствени стандарди, Меѓународните стандарди за финансиско известување и останатите Законски прописи што се во сила, како и врз основа на донесениот Правилник за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси на Друштвото и врз основа на современите сознанија за работењето на Друштвото.

Основно начело на искажувањето на податоците во Финансиските извештаи и Деловните книги на Друштвото е точното и фер презентирање на средствата, обврските, основната главнина, приходите, расходите и резултатите од работењето на Друштвото.

Сметководствените политики и Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси на Друштвото се применуваат конзистентно и доследно и во 2015 година.

4.5. Други политики

Друштвото во 2015 година за усогласување со Законот за супервизија на осигурување има создадено долгорочни обврски за Друштвото, како што е изнесено погоре во овој Извештај, со склучување на три Договори за субординиран долг во 2015 година на вкупен износ од 650.000 Евра, кои заедно со претходно склучените два Договора за субординиран долг на вкупен износ од 600.000 Евра со Матичното Друштво АЛБ-СИГУРАЦИОН од Албанија, претставуваат долгорочни Субординирани обврски од 1.250.000 Евра. Добиените средства по овие Договори за субординиран долг се прикажани како Дополнителен капитал на Друштвото на 31.12.2015 година, на дозволеният износ од вкупно 1.250.000 Евра по основ на Договорите за субординиран

долг, односно износот од само 50% од износот на Основниот капитал на Друштвото на истиот датум, 31.12.2015 година.

Друштвото во 2015 година се стекна со нов имот, дел од градежниот објект каде што е и Седиштето на Друштвото и заедно со претходните вложувања, Друштвото располага со сопствен деловен простор на вкупен износ од 83.040.566,00 денари.

5. ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Друштвото на крајот од 2015 година склучи Договор за набавка на услуги за договорување на реосигурување за АЛБСИГ АД Скопје за 2016 година со Матичното Друштво АЛБ-СИГУРАЦИОН од Албанија со кое за набавка на услуги за реосигурување за сопствени потреби, го овласти Матичното Друштво да го договара реосигурителното покритие во име и за сметка на АЛБСИГ АД Скопје и да обезбеди и Реосигурителни договори за 2016 година согласно утврдените потреби на Друштвото.

6. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ

Во 2015 година, Друштвото нема склучено голема зделка.

7. ИЗМЕНИ ВО ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА И ВО РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Во 2015 година не настанаа промени во Основната главнина на Друштвото и затоа нема и никакво влијание на резултатите на работењето од таков карактер во 2015 година.

8. ПРОМЕНА ВО СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА

Во 2015 година не настанаа промени во Акционерската книга на Друштвото.

9. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

9.1. БРУТО ПОЛИСИРАНА ПРЕМИЈА

Друштвото во 2015 година, оствари Бруто полисирана премија од 357.716.335,00 денари, што е помал износ од 11,78% во однос на планираното со Годишниот план за работење на Друштвото за 2015 година и помал износ од 6,42% во однос на оствареното во претходната 2014 година.

Бруто полисираната премија во 2015 година е остварена од 77.311 склучени договори за осигурувања, односно полиси и во однос на Годишниот план за 2015 година и во однос на претходната 2014 година по класи на осигурување е како што следи:

р е д. Б р.	Вид на осигурување	п р е м и ј а за 2015 година		Индекс %	остварено 2014 година	Индекс 2015/2014
		планирано	остварено			
1	Автомобилска одговорност	260.000.000	231.119.335	89	257.977.193	90
2	Зелена карта	60.000.000	63.148.000	105	60.942.095	104
3	Гранично осигурување	2.000.000	2.361.000	118	1.902.685	124
4	Патници во јавен превоз	2.200.000	1.276.000	58	1.978.000	65
	А. Вкупно Задолжителни	324.200.000	297.904.335	92	322.799.973	92
5	Имоти	31.000.000	22.830.000	74	16.600.000	137
6	Каско	16.300.000	12.594.000	77	14.556.103	87
7	Незгода	16.500.000	14.292.000	87	16.580.255	86
8	Патничко осигурување	13.000.000	6.466.000	50	7.604.052	85
9	Други осигурувања	4.500.000	3.630.000	81	4.096.101	87
	Б. Вкупно Доброволни	81.300.000	59.812.000	74	59.436.511	101
	ВКУПНО А+Б	405.500.000	357.716.335	88	382.236.484	94

Во 2015 година кај застапеноста според видовите на осигурување во Бруто полисираната премија, се забележува неостварување на Годишниот план кај Задолжителните осигурувања за минус 8,11%, и кај Доброволните осигурувања од минус 26,43%, односно намалување од 8% кај Задолжителните осигурувања и минимално зголемување од 1% кај Доброволните осигурувања во споредба со остварувањата во 2014 година за овие видови на осигурувања.

Неисполнувањето на Годишниот план за продажба за 2015 година, се должи на помалата продажба кај Доброволните осигурувања од планираното и тоа за 26%. Но, во овој дел, Бруто полисираната премија е за 1% поголема од претходната 2014 година. Посебно, се забележува поголем раст кај Имотните осигурувања и падови кај сите други Доброволни класи на осигурувања и значителен пад кај Патничкото осигурување.

Како резултат на овие трендови, учеството на Задолжителните осигурувања во Бруто полисираната премија е намален на 82,28%, од 84,45% колку што изнесуваше во 2014 година. Сепак, тоа е над планираното учество од 80%, а тоа се должи пред сè на

стабилниот раст на Задолжителните продукти и недоволно големиот раст кај Доброволните осигурувања.

Со овие остварувања во 2015 година, Друштвото и понатаму останува да биде премногу изложено на ризиците од Задолжителните видови на осигурување, посебно на Автоодговорноста која сама по себе во 2015 година опфаќа 64,61% од севкупното Портофолио на Друштвото.

Што се однесува на техничките резултати, Бруто техничкиот резултат за целото Портфолио на Друштвото за 2015 година изнесува 52,27%, а Нето техничкиот резултат (со реосигурување) изнесува 53,01%.

Бруто Резултатите по категории изнесуваат: 22,01% за Незгода, 74,74% за Каско, 17,09% за Имот, 62,15% за Автоодговорност, 36,97% за Зелена Карта и 9,06% за Патничко Осигурување.

За видовите на осигурување, каде што, Нето техничките резултати се различни од Бруто резултатите тие изнесуваат: 59,36% за Каско, 20,25% за Имот, 62,49% за Автоодговорност и 40,49% за Зелена Карта.

Забележливи се, релативно високите технички резултати за Каско и Автоодговорност, но тоа секако се должи на големиот број и износи на штети ликвидирани во 2015 година, за штети кои биле пријавени претходните години и секако натамошното зголемување на Техничките резерви на Друштвото, исто така.

9.2. ШТЕТИ

Бруто ликвидираниите штети во 2015 година изнесуваат 178.500.166,00 денари од 2.823 предмети за надоместување на штети и во споредба со износот на ликвидирани штети во 2014 година, бележат зголемување од 43,06%, што претставува поголемо зголемување и во однос на планираниот износ за ликвидирани штети во Годишниот план за работењето на Друштвото во 2015 година, за 32,21%.

Ова зголемување на Бруто ликвидираниите штети во 2015 година се должи на зацртаната стратегија и деловната политика на Друштвото за отстранување на досегашните неусогласености и постапување во согласност со Законот за супервизија на осигурување и Подзаконските акти произлезени од истиот и во согласност со останатата Законската регулатива.

Табелата ја прикажува структурата на ликвидираниите (нето) штети за 2015 и 2014 година по видови на осигурување:

**Вкупно ликвидирани
Штети**

	2015	2014
Осигурување од незгода	4.437.000	6.433.103
Автоодговорност	136.234.166	91.468.057
Каско на моторни возила	10.807.000	9.697.005
Зелен картон	18.881.000	14.225.221
Осигурување на стока во превоз	-	-
Осигурување на имот од пожар	2.480.000	637.008
Други осигурувања на имот	4.991.000	1.422.000
Патничко осигурување	362.000	888.211
Гранични полиси	-	6.000
Други	308.000	-
Вкупно	178.500.166	124.776.605

Состојбата на 2.173 предмети на резервирани штети во 2015 година во однос на 2014 година, односно износот од 206.051.341,00 денари на резервирани штети во 2015 година е зголемен за 12,13% во споредба со износот од 183.754.047,00 денари на резервирани штети во 2014 година. Ова зголемување на резервите за штети, како и зголемувањето на износот на ликвидирани штети во 2015 година е како резултат на целосната примена и усогласувањето на Друштвото со Законот за супервизија на осигурување и со Правилникот за пресметување на технички резерви исто така.

Со зголемување на износот на ликвидирани штети и посебно на износот на исплатени штети се исполни во поголемиот дел, основната цел на Друштвото во 2015 година, односно се надеваме дека допринесовме за подобрување на мислењето на јавноста за АЛБСИГ АД и за промовирање на потребата од осигурување во Друштвото, бидејќи исплатата на штетите е вистинската и најдобра маркетиншка страна на осигурителниот бизнис во целина.

Сменетиот начин на пристап кон нашиот осигуреник и оштетен во 2015 година и постојаното одржување контакти со оштетените лица, баратели за надоместување на штети, во спроведувањето на активноста на обработка на штетите, како и коректното однесување за секоја штета според договорот за полиса ќе се продолжи да се применува и во наредните периоди на работење на Друштвото.

10. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Друштвото ја заврши 2015 година со негативен финансов резултат од 32.123.252,00 денари пред и по оданочување.

Најголем импакт на остварениот резултат предизвика примената на пропишаниот Правилник за минималната содржина на евиденцијата и начинот на пријава, резервација и ликвидација на штети од страна на друштвата за осигурување, односно зголемувањето на износот на ликвидирани штети и примената на пропишаниот Правилник за вреднување на ставките во деловните биланси, односно зголемувањето на износот на исправката на вредноста на побарувања од премија.

Подетално, категориите на приходи и расходи се следните:

10.1. ВКУПНИ ПРИХОДИ

Остварените Вкупни приходи на износ од 392.365.245,00 денари во 2015 година во однос со остварените во 2014 година, се поголеми за 2,96%. Истите произлегуваат во најголем дел од заработената премија (95,01%), од вложувањата (2,36%), од останатите осигурително технички приходи (1,61%) и од останатите приходи (1,02%).

1) Заработената премија во 2015 година е зголемена за 5,80% во однос на 2014 година.

Учеството на Заработена премија во вкупно остварените приходи во 2015 година изнесува 95,01% а во 2014 година изнесувало 92,46%.

	2015	2014
ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА	372.801.883	352.349.039
Бруто полисирана премија за осигурување	357.716.335	382.236.484
-Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	11.335.069	9.200.400
- Промена во бруто резервата за преносна премија	-26.420.617	20.687.045
+Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	-	-

2) Приходите од вложувањата на износ од 9.242.770,00 денари во 2015 година во однос на 2014 година се помали за 17,61%.

3) Останатите осигурително технички приходи, намалени за реосигурување во 2015 година на износ од 6.303.917,00 денари се за 6,42% помали во однос на 2014 година а **Останатите приходи** на износ од 4.016.675,00 денари во 2015 година се за 62,70% помали во однос на 2014 година.

10.2. ВКУПНИ РАСХОДИ

Во 2015 година, остварени се Вкупни расходи на износ од 424.488.497,00 денари и во однос со остварените во 2014 година, истите се поголеми за 12,41 %.

Вкупните расходи произлегуваат од: Нето трошоците за штети (45,09%) кои се однесуваат на: надоместоците за штети намалени за приходот од бруто реализираните регресни побарувања, резервирањата за настанати и пријавени штети, резервирањата за настанати но непријавени штети, потоа од Трошоците за бонуси и попусти (1,13%), Расходите за спроведување на осигурувањето (42,28%), Трошоци од вложувањата (0,07%), Останати осигурителни технички трошоци, намалени за реосигурување (6,10%), Вредносното усогласување на побарувањата по основ на премија (2,24%) и Останатите расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања (3,09%).

1) Остварените Нето трошоци за штети на износ од 191.397.230,00 во 2015 година во однос со истите во 2014 година се зголемени за 16,39%. Ова зголемување во најголем дел произлегува од зголемувањето на Бруто ликвидираниите штети и покрај намалувањето на бруто резервите за штети во споредба со 2014 година.

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Настанати, исплатени штети во тековната година	178.500.166	124.776.605	(2.829.000)	-	175.671.166	124.776.605
Промени во резервите за пријавени, неисплатени штети	31.441.022	27.443.037	-	-	31.441.022	27.443.037
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети	(8.312.519)	21.184.771	-	-	(8.312.519)	21.184.771
Промени во резервите за индиректни трошоци	(167.474)	1.410.964	-	-	(167.474)	1.410.964
Промени во резервите за директни трошоци	(663.735)	2.168.821	-	-	(663.735)	2.168.821
Приходи од регресни побарувања	(6.571.230)	(12.534.529)	-	-	(6.571.230)	(12.534.529)
	194.226.230	164.449.669	(2.829.000)	-	191.397.230	164.449.669

2) Трошоците за бонуси и попусти на износ од 4.804.154,00 денари во 2015 година во однос со 2014 година се поголеми за 58,69%.

3) Нето трошоците за спроведување на осигурување на износ од 179.457.381,00 во 2015 година во однос со 2014 година се поголеми за 7,93% и карактеристично за овие трошоци за спроведување на осигурување е што има зголемување и кај трошоците за стекнување и кај административните трошоци, односно кај сите во однос на 2014 година. Зголемувањето на овие трошоци ќе биде предмет на анализа и предмет за решавање, задолжително во 2016 година.

4) Останатите осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување на износ од 25.893.622,00 денари во 2015 година во однос со 2014 година се помали за 5,11%.

5) Трошоците за вредносно усогласување на побарувањата по основ на премија на износ од 9.525.255,00 денари во 2015 година во однос со 2014 година се поголеми за 54,04%. Овие трошоци во 2015 година се зголемени во однос со 2014 година, како резултат на ненавремената наплата на доспеаните побарувања и зголемување на нивната застареност во 2015 година.

6) Останатите расходи, вклучувајќи ги и вредносните усогласувања на износ од 13.128.847,00 денари во 2015 година во однос со 2014 година се 29,72% поголеми и се однесуваат во најголем дел на усогласувањата на регресните побарувања во 2015 година.

11. ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

Податоците од Извештајот за финансиска состојба (Билансот на состојба) на 31.12.2015 година укажуваат дека:

- Вкупните средства, односно Активата на Друштвото, на износ од 588.936.275,00 денари во 2015 година се намалени за незначителни 1,26% во однос на 2014 година;
- Вкупните тековни обврски се намалени за 34,93%;
- Техничките резерви се намалени за незначителни 1,11%; и
- Вкупниот Капитал е намален за 19,52% во однос на 2014 година.

Согледувајќи ги овие податоци од Билансот на состојба, посебно на фактот дека има намалување на Капиталот на Друштвото и под нивото на Гарантниот фонд од 3.000.000 Евра и како што напомниме и погоре во овој Извештај: на 31.12.2015 година има неусогласеност со Членот 77 Став 3 Точка 2 од Законот за супервизија на осигурување.

Објаснувањата за преземените активности од страна на Надзорниот одбор на Друштвото и од Управниот одбор на Друштвото, за надминување на оваа состојба во 2015 година, се наоѓаат во делот за Мерки за управување со ризици од Деловната политика на Друштвото.

Подетално, категориите на средствата (Активата) и Обврските, Техничките резерви и Капиталот (Пасивата) се следните:

1) Во вкупните средства (Актива) на Друштвото, на 31.12.2015 година најголемо е учеството на Вложувањата од 77,78%, Нематеријалните средства со незначителни

0,28%, Побарувањата учествуваат со 10,90%, Останатите средства со 2,76% и Одложените трошоци за стекнување (АВР) со 8,28%.

Табела на Средства на Друштвото на 31.12.2015 година:

	2015	2014
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1.623.466	1.893.774
ВЛОЖУВАЊА	458.106.919	440.683.613
Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства	83.040.566	73.055.514
Финансиски вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	15.333.996	17.289.725
Останати финансиски вложувања:	359.732.357	350.338.374
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	154.888.943	154.808.999
Финансиски вложувања за тргување	35.521.464	20.323.533
Депозити, заеми и останати пласмани	169.321.950	175.205.842
ПОБАРУВАЊА	64.212.611	84.395.616
Побарувања од непосредни работи во осигурување	46.062.217	73.618.975
Останати побарувања	18.150.394	10.776.641
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	16.229.086	17.645.053
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	8.170.226	11.532.256
Парични средства и останати парични еквиваленти	7.206.700	5.387.505
Залихи и ситен инвентар	852.160	725.292
АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	48.764.193	51.860.293
Одложени трошоци за стекнување	48.764.193	51.860.293
ВКУПНА АКТИВА	588.936.275	596.478.349

Од Вкупните вложувања на износ од 458.106.919,00 денари во 2015 година: Градежните објекти учествуваат со 18,13%, Финансиските вложувања во заедничко контролирани ентитети со 3,35%, Финансиските вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање со 33,81%, Финансиските вложувања за тргување со 7,75%, Депозитите во банки со 36,89% и другите вложувања со незначителен процент на учество од 0,07%.

Карактеристично за овие средства е тоа што во најголем дел, освен вложувањата во Градежните објекти и во Гарантниот фонд на Националното биро за осигурување, се средства за покривање на Техничките резерви на Друштвото и што постојано се внимава на нивната рочност на орочување, односно се орочуваат на пократки рокови со цел да можат да се употребат во секое време за измирување на обврските за надоместување на штети пред се и другите доспееани обврски.

Посебна категорија на средства се Побарувањата на Друштвото кои на 31.12.2015 година изнесуваа 64.212.611,00 денари и во најголем дел произлегуваат од Побарувања од ненаплатени премии, 71,73% а Останатите побарувања се 28,27% .

Старосната структура на побарувањата од премија од договорите за осигурување со состојба на 31.12.2015 и 31.12.2014 година е како што следи во Табелата:

	2015			2014		
	Бруто	Исправка	Нето	Бруто	Исправка	Нето
До 30 дена	15.821.622	-	15.821.622	21.602.770	-	21.602.770
31-60 дена	5.623.749	(562.356)	5.061.393	7.044.951	(731.006)	6.313.945
61-120 дена	6.649.980	(2.062.843)	4.587.137	11.981.789	(3.906.226)	8.075.563
121-270 дена	8.453.989	(4.298.073)	4.155.916	29.485.886	(15.061.189)	14.424.697
271-365 дена	10.863.744	(7.709.481)	3.154.263	5.375.138	(3.816.348)	1.558.790
над 365	41.306.726	(41.306.726)	-	22.904.991	(22.904.991)	-
Доспеани побарувања	88.719.810	(55.939.479)	32.780.331	98.392.525	(46.419.760)	51.972.765
Недоспеани побарувања	13.281.886	-	13.281.886	16.784.862	-	16.784.862
	102.001.696	(55.939.479)	46.062.217	115.177.387	(46.419.760)	68.757.627

И покрај тоа што во Друштвото во 2015 година се спроведуваа засилени активности за наплата на побарувањата, посебно во Втората половина од Годишната кои резултираа со намалување на вкупните побарувања во споредба со 2014 година за 11,44%, сепак, имајќи ја предвид старосната структура на истите, на крајот на 2015 година имаме состојба на зголемување на износите на Трошоците од усогласувањето на Исправката на вредноста на побарувањата, од 20,51% во споредба со претходната 2014 година.

Зголемувањето на старосната структура и учеството на Исправката на вредноста на побарувањата од 54,84% во Вкупните побарувања од премија произлезена од договорите за осигурување, ќе бидат едни од приоритетите за анализа и решавање и во 2016 година.

2) Капиталот на Друштвото, Техничките резерви и Обврските ја сочинуваат Пасивата и на 31.12.2015 година: Капиталот на Друштвото претставува 20,31%, Техничките резерви претставуваат 62,19%, Субординираните обврски претставуваат 13,07%, Останатите Обврски претставуваат 4,17% и Пасивните временски разграничувања претставуваат 0,26% од Пасивата на Друштвото.

Оваа структура на Пасивата на Билансот на состојба на Друштвото ја потврдува и претходно констатираната состојба на неадекватност на Капиталот на Друштвото односно неговата неусогласеност со Законот и затоа Раководството на Друштвото уште во текот на 2015 година си ја постави како приоритетна цел, надминувањето на оваа состојба со преземањето на конкретни мерки, кои неколку пати се спомнати во овој Извештај.

Табелата на Пасивата на Билансот на состојба на Друштвото на 31.12.2015 и на 31.12.2014 година:

	2015	2014
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	119.623.461	148.646.273
Запишан капитал	184.034.083	184.034.083
Ревалоризациона резерва	15.587.797	12.487.357
Нераспределена нето добивка	-	-

Пренесена загуба	47.875.167	50.185.766
Добивка за тековниот пресметковен период		2.310.599
(Загуба за тековниот пресметковен период	(32.123.252)	-

БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	366.232.523	370.355.846
СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	76.993.375	36.888.840
ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	366.402	570.302
ОБВРСКИ	24.199.058	37.191.108
ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1.521.456	2.825.980
ВКУПНА ПАСИВА	588.936.275	596.478.349

12. РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

Основните развојни цели на Друштвото се профитабилно работење и јакнење на Пазарот на осигурување во Република Македонија, преку современа технологија, квалитетни услуги и врвни услуги спрема клиентите/осигурениците.

Заради остварување на овие цели, Друштвото постојано инвестира во набавка на нова опрема и технологија во насока на обезбедување на сигурност и тајност на податоците, непрекината функција на Системот а со тоа и на бизнисот во било какви услови, воспоставување на процедури за превентивно делување и почитување на техничките аспекти на опремата.

Во 2016 година ќе се вложува во квалитетот и асортиманот на производите/услугите и во продажната мрежа со цел нашите производи/услуги да се што достапни до самите осигуреници.

Ќе се вложува во знаењето на вработените со постојани обуки уште со вработувањето на поедини лица и продолжувајќи со обуки согласно современите европски и светски трендови за осигурување.



Во 2016 година ќе се залагаме за проширување на Портфолиото на Друштвото со воведување на нови класи на осигурување и подобрување на квалитетот на постоечките исто така.


Организациската структура на Друштвото ќе се обликува динамично според потребите и развојот на Друштвото. Ќе се работи и на хармонизација на сите делови на Друштвото бидејќи тоа е најважно за успешно работење на Друштвото во целина.

13. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ

Друштвото ја врши својата дејност преку следните организациони делови: Генерална дирекција и 38 Подружници, распоредени на територијата на Република Македонија.

Во 2015 година од вкупно 115 вработени лица во Друштвото, во Генерална дирекција се 35 лица а во Подружниците низ Република Македонија, останатите 80 лица.





Иако, во Годишниот план за работењето на Друштвото за 2015 година, беше планирано намалување на бројот на вработени лица во Друштвото, сепак на крајот од 2015 година има отстапување од истото, што значи дека останува, утврдувањето на пореални планови како обврска на Раководството на Друштвото за наредните периоди на работење.

И покрај тоа, посебно внимание во 2015 година, Друштвото посвети на одржувањето и подобрувањето на човечките ресурси, јакнење на капацитетите за управување со работните процеси и прилагодување на внатрешната организација согласно потребите на утврдената деловна политика на Друштвото.

Подружници: Филијали и Канцеларии на Друштвото:


Филијала	Одговорен на Филијала	Бр. на Тел.	Емаил
Дебар	Армонда Поцеста	075 210 498	debar@albsig.com.mk
Велес	Билјана Бобевска	075 280 436	veles@albsig.com.mk
Штип	Цветанка Павлова	075 280 429	stip@albsig.com.mk
Охрид	Дафина Степаноска	075 280 427	d.stepanoska@albsig.com.mk
Неготино	Душан Димчев	078/497 388	negotino@albsig.com.mk
Прилеп	Виолета Јованова	075 280 433	v.jovanova@albsig.com.mk
Ресен	Ермира Аљуш	075 280 364	resen@albsig.com.mk
Гевгелија	Евдокија Стоилова	075 280 443	gevgelija@albsig.com.mk

Кавадарци	Филип Лазов	078 287 217	kavadarci@albsig.com.mk
Тетово	Флорин Лимани	075 280 418	f.limani@albsig.com.mk
Гостивар	Газменд Муслиу	075 280 362	gostivar@albsig.com.mk
Скопје 1	Горан Дамчески	075 280 415	g.damceski@albsig.com.mk
Струмица	Јасмина Дацевска	075 280 448	strumica@albsig.com.mk
Куманово	Локман Нухиу	075 281 999	kumanovo@albsig.com.mk
Валандово	Марија Невеселова	075 280 449	m.neveselova@albsig.com.mk
Струга	Натмир Асани	075 280 424	n.asani@albsig.com.mk
Кривогаштан и	Нури Мустафа	075 281 598	n.mustafa@albsig.com.mk
Виница	Радмила Трајкова	075 280 338	vinica@albsig.com.mk
Делчево	Роска Васева	075 281 583	delcevo@albsig.com.mk
Кичево	Шукри Балажи	075 280 432	kicevo@albsig.com.mk
Битола	Силвана Димчевска	075 280 438	bitola@albsig.com.mk
Кочани	Влатко Паунов	075 281 599	kocani@albsig.com.mk

14. НЕРЕВИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2015 ГОДИНА се составен дел на овој Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2015 година.

Претседател на Управен одбор

Арбен Брешани



Член на Управен одбор

Селаудин Имами